



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Петок, 16 декември 1977

БЕЛГРАД

БРОЈ 59

ГОД. XXXIII

Цена на овој број е 20 динари. — Претплата за 1977 година изнесува 550 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11736

794.

Врз основа на член 10 од Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/67 и 34/77) Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 7 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ФУНКЦИИ ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОД ЧИЕ ВРШЕЊЕ ПРОИЗЛЕГУВААТ ПРАВАТА ПРЕДВИДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА РАБОТАТА И ПРАВАТА НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА НА КОИ ИМ ПРЕСТАНАЛА ФУНКЦИЈАТА

1. Избраните функционери на највисоките органи на Сојузот на комунистите на Југославија, на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, на Сојузот на синдикатите на Југославија и на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна ги имаат, по престанувањето на функцијата во тие организации, правата предвидени со Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата, ако за вршењето на некоја од функциите наведени во став 2 на оваа точка примале постојан надомест на личниот доход и ако пред некоја од тие функции вршеле некоја функција предвидена во член 7 на тој закон.

Највисоки функции во општествено-политичките организации од став 1 на оваа точка се:

- 1) во Сојузот на комунистите на Југославија:
 - а) членовите на Централниот комитет што се наоѓаат на постојана работа во Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија;
 - б) претседател и секретар на Статутарната комисија на Сојузот на комунистите на Југославија;
- 2) во Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија:
 - а) претседател, потпретседатели и секретар на Сојузната конференција на ССРНЈ;
 - б) членови на Претседателството и членови на Секретаријатот на Претседателството, претседатели на облици на дејствување на Сојузната конференција и на Претседателството на Сојузната конференција на ССРНЈ што се на постојана работа во Сојузната конференција на ССРНЈ;
- 3) во Сојузот на синдикатите на Југославија:
 - а) претседател и потпретседател на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија;
 - б) секретари на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија;

в) претседатели на Сојузните одбори на синдикатите на Југославија;

4) во Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија:

— членови на Претседателството на Сојузниот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија на постојана работа во овој одбор.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 020-62/77-03

7 декември 1977 година

Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,

Миљван Ѓоќановиќ, с. р.

795.

Врз основа на член 8 од Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/67 и 34/77) Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 7 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВРЕМЕТО ПОМИНАТО ВО ВРШЕЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ФУНКЦИИ И НА РАКОВОДНИ ПОЛОЖБИ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА, КОЕ СЕ ЗАСМЕТУВА ПРИ ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА РОКОТ ДО КОЈ ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА НА КОИ ИМ ПРЕСТАНАЛА ФУНКЦИЈАТА ЈА ПРОДОЛЖУВААТ РАБОТАТА ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Во времето според кое се определува рокот до кој делегатите во Собранието на СФРЈ и функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата ја продолжуваат работата во Собранието на СФРЈ или во друг орган односно организација се засметува и времето по 15 мај 1945 година поминато во вршењето на општествено-политички функции, ако тие за вршењето на тие функции примале личен доход или надомест на личниот доход во следните општествено-политички органи и организации:

1) во Комунистичката партија на Југославија односно во Сојузот на комунистите на Југославија, како:

а) член на Централниот комитет на КПЈ односно на СКЈ, член на Централниот комитет на КП односно на СК на република или член на покраинскиот комитет на република;

б) претседател или секретар на покраински или областен комитет, градски комитет на главните градови на републиките и покраините, на окружен или околински комитет, претседател односно секретар на меѓуопштинска конференција односно регионален орган на СК;

в) претседател или секретар на Контролната комисија на КПЈ односно СКЈ, КП односно СК на република, покраина или област односно на статутарните комисији на СКЈ, СК на републиките и покраините;

г) раководител на Управата на ЦК на Југославија, ЦК на република односно раководител на организационо-политички секретаријат или комисија на ЦК на Југославија или ЦК на република, ако бил сојузен или републички пратеник;

2) во Народниот фронт односно во Социјалистичкиот сојуз на работнички народ како:

а) претседател, потпретседател, генерален секретар, секретар или благајник на сојузниот или главниот одбор на Сојузната или републичка конференција;

б) претседател, потпретседател или секретар на покраински или областен одбор, градски одбор на главните градови на републиките, на окружен или околински одбор, претседател односно секретар на меѓуопштинска конференција односно регионален орган на ССРН;

в) претседател на Сојузната, на републичка, покраинска или областна конференција за општествена активност на жените односно претседател на Сојузниот, на републички, покраински, областен, окружен или околински одбор на Антифашистичкиот фронт на жените односно на Сојузот на женските друштва;

3) во Сојузот на синдикатите на Југославија, како:

претседател, потпретседател или секретар на Централниот, на републички, покраински, областен, окружен или околински совет или одбор, претседател односно секретар на меѓуопштинска конференција односно регионален орган на Сојузот на синдикатите.

4) во Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија, како: претседател, потпретседател или секретар на Сојузниот, на републички, покраински, областен, окружен или околински одбор, претседател односно секретар на меѓуопштинска конференција односно регионален орган на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија;

5) во Сојузот на комунистичката младина на Југославија, во Обединетиот сојуз на антифашистичката младина на Југославија и Народната младина, како:

претседател или секретар на Сојузниот, на републички, покраински, областен, окружен или околински комитет на СКОЈ или на народната младина односно на соодветниот одбор на УСАОЈ;

6) во претставничките тела, во државните, правосудните, стопанските и други органи, покрај функциите од член 7 на Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата и на функциите, како:

а) претседател и член на претседателството на република или на автономна покраина;

б) претседател, потпретседател, секретар или повереник на покраински или областен одбор или на собрание, на градски одбор на главните градови на републиките, на окружен или околински одбор, претседател на регионална заедница на општини и претседател на собрание на главен град на република или автономна покраина;

в) министер на Сојузната или на републичка влада, претседател на сојузна или на републичка

комисија, совет или комитет, генерален директор на генерална дирекција, генерален секретар или секретар на Сојузното или на републичко собрание, генерален секретар на Сојузната или на републичка влада, повереник на извршен одбор на покраина или област односно член на извршен совет на покраина или област, гувернер на Народната банка на Југославија, генерален директор на Службата на општественото книговодство на Југославија, заменик-сојузен секретар за надворешни работи, за народна одбрана и за внатрешни работи, директор на Сојузниот завод за општествено планирање, директор на Сојузниот завод за меѓународна, просветно-културна и техничка соработка, директор на Сојузната управа за царини и директор на Сојузниот завод за статистика;

г) државен потсекретар, помошник или заменик на министер односно на државен секретар или на сојузен секретар во Сојузната влада односно во Сојузниот извршен совет, како и во влада на република односно републички извршен совет, доколку бил сојузен или републички пратеник, секретар на Президиумот на Народната скупштина на Демократска Федеративна Југославија и секретар на собрание на народна република;

д) судија на Врховниот суд, на Врховниот стопански суд и на Сојузниот суд;

ѓ) претседател на републички или покраински уставен врховен или виши стопански суд, републички или покраински јавен обвинител, републички или покраински јавен правобранител, и републички или покраински општествен правобранител на самоуправањето;

е) претседател на Здружниот сојуз на Југославија, на републички, покраински или областен здружен сојуз;

ж) претседател, потпретседател и генерален секретар на Сојузната стопанска комора, претседател на Управниот одбор на Сојузната комора односно на Сојузната стопанска комора, на републички или покраинска комора;

7) во Југословенската народна армија, како: командант на дивизија или на него рама или повисока положба за која со формацијата е исклучиво предвиден старешина најмалку со чинот генерал-мајор односно контраадмирал.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 020-63/77-02

7 декември 1977 година

Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,

Милован Гокановиќ, с. р.

796.

Врз основа на член 3 од Одлуката за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77), а во врска со член 66 став 3 од Деловникот на Собранието на СФРЈ, Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на 37. седница од 7 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СО ПРОСЕЧНИОТ ПОРАСТ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО НА СФРЈ ВО 1977 ГОДИНА

1. Надоместот на личниот доход на делегатите во Собранието на СФРЈ се зголемува за 12,5% зара-

ди усогласување со просечниот пораст на личните доходи на вработените во стопанството на СФРЈ во 1977 година.

2. Зголемувањето на надоместот од точка 1 на оваа одлука им припаѓа и на сојузните пратеници и функционери што остваруваат личен доход во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата.

3. Зголемувањето на надомест од точ. 1 и 2 на оваа одлука ќе се исплатува од 1 јули 1977 година, а ќе се изврши врз товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-115/77-03

7 декември 1977 година

Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,

Милован Ѓокановиќ, с. р.

797.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/77), а во врска со член 66 од Деловникот на Собранието на СФРЈ, Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на 37. седница од 7 декември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ СО ПРОСЕЧНИОТ ПОРАСТ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО НА СФРЈ ВО 1977 ГОДИНА

1. Основицата за утврдување на личните доходи на функционерите се усогласува со просечниот пораст на личните доходи на вработените во стопанството на СФРЈ и се утврдува во износ од 3.850 динари.

2. Зголемувањето на личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплатува од 1 јули 1977 година, а ќе се изврши врз товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-114/77-03

7 декември 1977 година

Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,

Милован Ѓокановиќ, с. р.

798.

Врз основа на член 74 став 3 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77), на предлог од генералниот директор на Службата на општественото книговодство, Сојузниот извршен совет донесува

У Р Е Д Б А

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА МОЖАТ КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ДА ОТВОРААТ И УКИНУВААТ СМЕТКИ

I. Општи одредби

Член 1

Со оваа уредба се пропишуваат начинот и условите под кои корисниците на општествени средства можат кај Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: Службата) да ги отвораат и укинуваат сметките предвидени во член 72 од Законот за Службата на општественото книговодство, и тоа:

- 1) жиро-сметките;
- 2) сметките на издвоените средства;
- 3) сметките на средствата за вршење на функциите на определени корисници (банки и заедници на осигурување, како и нивни единици и самоуправни интересни заедници и др.);
- 4) сметките за уплата на приходи на општествено-политичките заедници и нивните фондови и на самоуправните интересни заедници;
- 5) проодните сметки за присобирање на реализацијата на средствата на определени корисници.

Член 2

Како корисници на општествени средства (во натамошниот текст: корисниците), се сметаат: основните организации на здружен труд, работните организации, сложените организации на здружен труд и другите облици на здружување на организациите на здружен труд; договорните организации на здружен труд; народните банки, банките и другите финансиски организации; заедниците на осигурување на имоти и лица и нивните деловни единици, заедниците на реосигурување, заедниците за ризици и здруженијата на заедниците на осигурување на имоти и лица; земјоделските и другите задруги; самоуправните интересни заедници и нивните основни заедници и единици, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници и нивните здруженија; општествено-политичките заедници и нивните органи, нивните организации и фондови и другите државни органи; Службата на општественото книговодство; самоуправните фондови; стопанските комори и општите здруженија; општествено-политичките организации и другите општествени организации; работните заедници; куќните совети и другите општествени правни лица, како и другите организации и заедници и фондовите што користат и располагаат со општествени средства.

Како корисници, во смисла на став 1 од овој член, се сметаат и привремените основни организации во состав на работна организација во основање, работни организации во основање, како и други корисници во основање.

Член 3

Под сметки кај Службата, во смисла на член 1 од оваа уредба, се подразбираат сметките на кои корисниците, според видот и намената на средствата, ги водат сите свои динарски парични средства.

Од сметките од став 1 на овој член можат да се вратат плаќања само ако постои покритие во смисла

на член 82 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 4

Под жиро-сметка на корисникот кај Службата, во смисла на оваа уредба, се подразбира сметката преку која се вршат сите плаќања со динарски средства во земјата по сите основи од редовното работење на корисникот, издвојувањата на паричните средства за определени намени и намирувањата на обврските утврдени со закон и други прописи, општествени договори, самоуправни спогодби и други самоуправни општи акти.

Член 5

Под сметки на издвоените средства во смисла на оваа уредба, се подразбираат сметките што корисниците ги отвораат кај Службата за средствата што се издвојуваат за посебните намени утврдени со прописи и самоуправни општи акти, како што се средствата на резервите, средствата на заедничката потрошувачка и др.

Сметките од став 1 на овој член можат да ги имаат само оние корисници кои имаат отворена жиро-сметка, односно сметка за вршење на функциите на определени корисници.

Член 6

Под сметка на средствата за вршење на функциите на определени корисници (во натамошниот текст: сметка за функционално работење), во смисла на оваа уредба, се подразбира сметката на здружените и другите средства отворена на корисниците согласно со прописите и самоуправните општи акти заради извршување на работите поради кои тие корисници се и основани (банки и нивни единици, заедници на осигурување на имоти и лица и нивни заедници за ризици, заедници на ресигурување, самоуправни интересни заедници и нивни основни заедници и единици, фондови основани со закон, самоуправни фондови и др.).

Член 7

Под сметки за уплата на приходи на општествено-политичките заедници и нивните фондови и на самоуправните интересни заедници во смисла на оваа уредба, се подразбираат уплатните сметки пропишани врз основа на член 28 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство преку кои корисниците, во извршувањето на своите обврски утврдени со закон и други прописи, односно општествени договори и самоуправни спогодби, вршат плаќања од своите сметки во корист на општествено-политичките заедници и нивните фондови и самоуправните интересни заедници.

Член 8

Под проодни сметки за приспособавање на реализацијата на средствата на определени корисници, во смисла на оваа уредба, се подразбираат сметките што кај Службата им се отвораат на корисниците заради приспособавање на реализацијата и пренесување од таа сметка на сметките на корисниците.

Проодна сметка за приспособавање на реализацијата може да им се отвори:

- 1) на работните односно деловните единици на организациите на здружен труд;
- 2) на организациите на здружен труд што се овластени да вршат наплата на побарувањата — реализацијата за сметка на други корисници, ако таквата дејност е запишана во судскиот регистар;
- 3) на интерната банка за наплатување на побарувања по основ на заеднички приход;
- 4) на заедницата за ризици на осигурување на имоти и лица, на заедницата за ризици на ресигурување и на деловната единица на заедницата на осигурување на имоти и лица;
- 5) на организациите на здружен труд и на другите корисници на општествени средства за наплатување побарувања по основ на заеднички приход.

II. Начин и услови за отворање на сметка

Член 9

Жиро-сметка кај Службата се отвора врз основа на писмено барање од корисникот.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, жиро-сметка кај Службата се отвора и на барање од органите овластени според посебни прописи.

Кон барањето за отворање на жиро-сметка корисникот прилага соодветна документација, и тза:

- 1) решение за уписот на корисникот во судскиот регистар, односно во регистарот на надлежниот орган, ако за односниот корисник регистрирањето е пропишано;
- 2) акт од надлежниот орган за основање на корисникот ако регистрирањето не е пропишано;
- 3) правила или статут на општествената организација, односно здружението на граѓани;
- 4) известување на органот надлежен за работите на статистиката за распоредувањето на корисникот;
- 5) договор за депонирање на средствата што се водат на сметките кај Службата, склучен помеѓу корисникот и определената банка;
- 6) картони на депонираните потписи на лицата овластени за потпишување на корисникот заради располагање со нивните средства од сметката кај Службата.

Воените единици и воените установи, кон барањето за отворање на сметка кај Службата, поднесуваат акт од сојузниот секретар за народна одбрана дека можат да имаат жиро и други сметки кај Службата, картони на депонираните потписи на лицата овластени за потпишување налози за располагање со средствата од сметката кај Службата и другата документација што ќе ја пропише сојузниот секретар за народна одбрана.

Член 10

Корисникот може кај Службата да има само една жиро-сметка.

Член 11

Секоја основна организација на здружен труд, односно работна заедница има кај Службата своја посебна жиро-сметка.

Член 12

На корисниците што здружуваат средства за определени намени, покрај жиро-сметката, односно сметката за функционално работење што ги имаат кај Службата, може да им се отвори и сметка на здружените средства. Таа сметка може да се отвори на ниво на работната организација, односно сложената организација на здружен труд или при еден од корисниците.

Корисниците од став 1 на овој член се должни, кон барањето за отворање на сметка на здружените средства, покрај соодветната документација од член 9 на оваа уредба, да поднесат и извод од самоуправната спогодба, односно статутот за правото на здружување на средствата и на отворање на соодветна сметка.

Член 13

Корисникот поднесува барање за отворање на жиро-сметка, заедно со соодветната документација од член 9 на оваа уредба, до организационата единица на Службата во своето седиште. Ако во седиштето на корисникот не постои организациона единица на Службата, барањето се поднесува до организационата единица на Службата месно надлежна според седиштето на корисникот.

Ако корисникот не е запишан во судскиот регистар, односно во регистарот на надлежниот орган, под седиште на корисникот во смисла на оваа уредба, се подразбира местото во кое се врши основната дејност на корисникот, а ако таа дејност се

врши во повеќе места — местото во кое работодавниот орган постојано ја врши својата функција.

Во градовите со повеќе општини и издвоени единици на Службата, на барање од корисникот, можат, по исклучок, да се отворат жиро-сметки во една издвоена единица на Службата за сите основни организации на здружен труд и за работната заедница на една работна, односно сложена организација.

Член 14

Барањето за отворање сметка на издвоените средства корисникот, по правило, го поднесува истовремено со барањето за отворање на жиро-сметка, односно сметка за функционално работење.

Корисникот може и по отворањето на жиро-сметката, односно на сметката за функционално работење да поднесе барање за отворање сметка на издвоените средства, ако се укаже потреба од тоа.

Член 15

Отворањето на сметка за функционалното работење на корисниците се врши на начинот и под условите предвидени во член 9 на оваа уредба.

На корисникот можат да му се отворат и посебни сметки за функционално работење за средствата на Фондовите, односно намените за кои со закон е утврдено дека врз товар на тие средства не можат да се извршуваат други обврски од тој корисник.

Кон барањето за отворање на сметка за функционално работење банките се должни, заради обезбедување на дневна ликвидност, истовремено да поднесат и барање за отворање сметка на издвоените средства за средствата на резервниот фонд на банката и за средствата за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија.

Член 16

Сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови и на самоуправниите интересни заедници Службата ги отвора врз основа на посебни прописи.

Пренос на средствата од сметките од став 1 на овој член на соодветните сметки на корисникот на приходите врши Службата врз основа на закони, одлуки и други прописи на општествено-политичките заедници и нивните фондови и самоуправни интересни заедници.

Со средствата од сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови и самоуправни интересни заедници не може да се располага пред пренесувањето на соодветните сметки на корисниците на тие приходи.

Член 17

Барањето за отворање на проодна сметка за приспособување на реализацијата поднесува до месно надлежната организациона единица на Службата овластената работна, односно деловна единица на организацијата на здружен труд или организацијата на здружен труд за својата работна — деловна единица, односно корисниците од член 8 на оваа уредба.

Кон барањето се поднесува следната документација:

- 1) решение за уписот во судскиот регистар;
- 2) извод од самоуправниот општ акт за правото на отворање на оваа сметка;
- 3) картон на депонираните потписи на лицата овластени за располагање со средствата од оваа сметка.

Интерната банка и другите корисници што вршат наплатување по основ на заеднички приход поднесуваат и доказ дека се овластени да го вршат тоа наплатување.

Пренос на средствата од проодните сметки за приспособување на реализацијата врши Службата врз основа на налог од интерната банка или други корисници.

Службата може, врз основа на договор, да врши пренос на средствата од проодната сметка на жиро-сметката на корисникот, ако тоа е предвидено со самоуправниата спогодба за распределба на приходот од заедничкиот производ. Преносот на средствата врз основа на овластување Службата го врши истиот ден, а најдоцна наредниот работен ден од денот на приливот на средствата.

Ако преносот на средствата се врши по налог од интерна банка или од други корисници, интерната банка, односно другите корисници се должни тие налози да ги издадат истиот или наредниот работен ден од денот на приемот на изводот за уплатата на средствата, ако со закон не е определено поинаку.

Со средствата од проодните сметки за приспособување на реализацијата не може да се располага пред пренесувањето на жиро-сметката на корисникот.

Член 18

Надлежната организациона единица на Службата е должна на корисникот, по негово писмено барање, да му отвори соодветна сметка, ако се исполнети условите предвидени со оваа уредба.

Ако организационата единица на Службата утврди дека не се исполнети условите за отворање сметка по барањето на корисникот, должна е за тоа писмено да го извести подносителот на барањето.

На повторно писмено барање од корисникот, надлежната организациона единица на Службата ќе донесе решение за одбивање на барање за отворање сметка кај Службата најдоцна во рок од 5 дена од денот на приемот на барањето.

III. Укинување на сметка

Член 19

Сметките на корисникот, што се водат кај Службата, можат да се укинат на барање од корисникот чии средства се водат на тие сметки.

Член 20

Корисникот е должен веднаш да ѝ ги пријави на надлежната организациона единица на Службата сите настанати статурски промени, што имаат влијание врз отворањето и врз веќе отворените сметки кај Службата и во врска со тие промени да поднесат соодветна документација.

Член 21

Ако над корисникот се отвори стечајна постапка или постапка за редовна ликвидација, надлежната организациона единица на Службата е должна, на барање од стечајниот управник, односно лицето овластено да ја спроведува постапката за редовна ликвидација, да отвори нова жиро-сметка, односно сметка за функционално работење на корисникот во стечај или ликвидација и истовремено да ја укине постојната жиро-сметка односно сметка за функционално работење.

Кон барањето од став 1 на овој член стечајниот, односно ликвидациониот управник прилага картон на депонираниот потпис заради располагање со средствата од сметките на корисникот во стечај или ликвидација.

Од донесувањето на решение за отворање на стечајната постапка, односно на постапката за редовна ликвидација од страна на надлежниот орган до поднесувањето на барањето за отворање нова жиро-сметка, односно сметка за функционално работење на корисникот во стечај, односно во ликвидација, надлежната организациона единица на Службата не може да извршува налози врз товар на постојните сметки на корисникот над кои е отворена стечајна постапка, односно постапка за редовна ликвидација.

Средствата од укинатата жиро сметка, односно сметката за функционално работење, Службата ги

пренесува на новоотворената сметка. На таа сметка истовремено се пренесуваат и средствата од сметките на издвоените средства, на проодната сметка за приспособирање на реализацијата и на другите сметки на корисниците над кои е отворена стечајна постапка, односно постапка за редовна ликвидација.

Член 22

Сметките за уплата на приходите за општествено-политичките заедници и нивните фондови и самоуправни интересни заедници се укинуваат, а средствата од нив се пренесуваат на други сметки, врз основа на посебни прописи.

Член 23

Ако на жиро-сметката, односно на сметката за функционално работење немало промени во рок од една година, надлежната организациона единица на Службата по истекот на тој рок ќе го предупреди корисникот во рок од 15 дена да се изјасни за натамошно користење на сметката. Ако во тој рок корисникот не ја извести Службата, жиро-сметката, односно сметката за функционално работење ќе се укине, а средствата ќе се пренесат на посебна сметка отворена кај Службата за средствата што не се користат. За укинувањето на сметката Службата го известува односниот корисник, а истовремено за тоа го известува надлежниот орган на општествено-политичката заедница на чија територија се наоѓа седиштето на корисникот.

Со укинувањето на жиро-сметката, односно на сметката за функционално работење се укинуваат и сите други сметки на односниот корисник, а средствата се пренесуваат на сметката од став 1 на овој член.

Член 24

Службата ќе ја укине проодната сметка за приспособирање на реализацијата ако во рок од една година од денот на последната промена немало промени на таа сметка.

IV. Преодни и завршни одредби

Член 25

Корисниците се должни, во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на оваа уредба, да поднесат барање до надлежната организациона единица на Службата за укинување на сметката чие постоење не е во согласност со закон и со оваа уредба.

Ако на сметките чие укинување се бара се наоѓаат средства, корисникот е должен истовремено да издаде налог за пренос на тие средства.

Член 26

Основните организации на здружен труд и работните заедници, како и другите корисници што до денот на влегувањето во сила на оваа уредба работеле преку заедничка жиро-сметка и заедничка сметка на издвоените средства, при отворањето на своја посебна жиро-сметка и на сметка на издвоените средства, кон писменото барање ја поднесуваат и документацијата предвидена во одредбите на глава II од оваа уредба. Со отворањето на посебната жиро-сметка и на сметката на издвоените средства престанува работењето на корисникот преку заедничката жиро-сметка и заедничката сметка на издвоените средства.

Ако и по отворањето на посебната жиро-сметка и на сметката на издвоените средства во смисла на став 1 од овој член, пристигаат средства на заедничката жиро-сметка, односно на заедничката сметка на издвоените средства таа сметка добива карактер на проодна сметка на сите корисници што отвориле посебни жиро-сметки, а средствата од таа сметка Службата ги пренесува на нивните жиро-сметки односно сметки на издвоените средства според спогодбата утврдена помеѓу овие корисници и Службата.

Службата може да постапи според став 2 од овој член најдолго три месеци од денот на отворањето на посебните сметки на корисниците.

Член 27

Организационите единици на Службата се должни, во рок од три месеци по истекот на рокот од чл. 25 и 26 од оваа уредба, да извршат контролата на нејзиното применување.

Ако со контролата од став 1 на овој член се утврди дека определени сметки се отворени противно на одредбите од оваа уредба, а корисникот не поднел барање во смисла на чл. 25 и 26 од оваа уредба, организационите единици на Службата ќе го предупредат корисникот, во рок од 15 дена од денот на приемот на предупредувањето, да поднесе потребно барање.

Ако корисникот во рокот од став 2 на овој член не поднесе барање, Службата ќе донесе решение дека корисникот не може да располага со средствата од таа сметка, а средствата ќе ги пренесе на сметката на средствата што не се користат.

Член 28

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Упатството за отворање и укинување на жиро-сметки и други сметки на корисници на општествени средства кај Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/73, 15/74, 35/74 и 18/75).

Член 29

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 968

8 декември 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

• Потпретселател,
д-р Антон Братуша, с. р.

799.

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), врз основа на согласноста од извршните совети на собранијата на републиките и од извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ ВО 1978 ГОДИНА

1. Дозволите за извоз и увоз на стоки за кои е пропишано дека можат да се извезуваат, односно увезуваат само врз основа на дозвола, ги издава Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, а по претходно прибавено мислење од сојузниот орган на управата надлежен за соодветната област на стопанството. Сојузниот секретаријат за пазар и цени може претходно да прибави и мислење од организациите на здружен труд — производители и потрошувачи на односните стоки.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може, на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени, да издаде дозвола и за увоз на одделни стоки или групи на стоки, како и за увоз на стоки во определен период (глобална дозвола), водејќи при тоа сметка за извршувањето на трговските и други меѓудржавни спогодби. Во тој случај организацијата на здружен труд ги увезува односните стоки без прибавување на дозволата од став 1 на оваа точка.

2. Барањето за издавање дозвола за извоз, односно увоз на стоки, организацијата на здружен труд го поднесува до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој е должен да го реши во рок од 30 дена од денот на приемот.

Договорот за извозот, односно увозот на стоки со странскиот содоговорач организацијата на здружен труд може да го склучи дури по добивањето на дозволата за извоз, односно увоз на стоките во смисла на оваа одлука.

3. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може, на предлог од Сојузниот секретаријат за пазар и цени да издаде дозвола за увоз на стоки, ако увозот на односите стоки се предлага заради стабилизација на односите на единствениот југословенски пазар и спречување отстапување од утврдената политика на цените, како и да издаде дозвола за извоз, односно увоз на стоки ако е во прашање извршување на трговските и други меѓудржавни спогодби.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може, во случајот од став 1 на оваа точка, да издаде дозвола за увоз на одделни стоки или групи на стоки и за увоз на стоки во определен период. Во тој случај организациите на здружен труд ги увезуваат односите стоки без прибавување на дозволата од став 1 на оваа точка.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може, согласно со член 28 став 3 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство, издавањето на дозволите за увоз на определени стоки да го обуслови со обврска организацијата на здружен труд да извезе домашни стоки во определено количество или вредност или да обезбеди учество на домашниот производител во испораката на тие стоки или увозот на определени стоки за кои се издава дозвола да може да го изврши само преку организацијата на здружен труд што се занимава со работи на застапување на странски фирми.

5. Дозвола за увоз на предмети на вооружавање и воена опрема и нивни делови, како и за увоз на опрема и репродукциони материјали, што се потребни за производство на предмети на вооружавање и воена опрема во Југославија, издава Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Дозвола за извоз на предмети на вооружавање и воена опрема издава Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

6. За склучување договори за извоз или увоз на опојни дроги, дозвола се издава во согласност со законот со кој се уредуваат производството и прометот на опојни дроги.

7. Плаќањето на увозот на стоки според оваа одлука се врши во согласност со самоуправната спогодба од член 69 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77).

8. Сојузниот секретар за надворешна трговија донесува, по потреба, пропис за постапката за издавање дозвола за извоз и увоз на стоки.

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за издавање дозвола за извоз и увоз на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/72).

10. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1978 година.

Е. п. бр. 970

8 декември 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Антуан Вратуша, с. р.

800.

Врз основа на член 186 став 2 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), врз основа на согласноста од извршните совети на собранијата на републиките и од извршните совети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОБЛАСТУВАЊЕ НА БАНКИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО И КРЕДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО И ЗА ВРШЕЊЕ ДЕВИЗНО-ВАЛУТНИ РАБОТИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА

1. Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина (во натамошниот текст: народната банка) ќе ѝ даде на основната банка чие седиште е на нејзиното подрачје, а на барање од основната банка, овластување да врши работи на платниот промет со странство и кредитни работи со странство, ако ги исполнува следните услови:

1) ако со самоуправната спогодба за здружување во основна банка, со статутот на банката или со друг самоуправен општ акт во согласност со статутот на банката, е предвидено основната банка да врши работи на платниот промет со странство и кредитни работи со странство;

2) ако основната банка ги исполнува пропишаните услови на кредитната способност и ликвидност;

3) ако со самоуправната спогодба за здружување во основна банка и со самоуправната спогодба за основите на среднорочниот план на основната банка се утврдени обемот на потребните ликвидни средства, како и мерките и одговорноста за одржувањето на ликвидноста на основната банка;

4) ако со самоуправната спогодба за здружување во основна банка, согласно со член 158 од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77), е предвидена постапка со која се обезбедуваат средства за извршување на обврските и поднесување на ризиците на основната банка;

5) ако основната банка има определен број работници оспособени за вршење работи на платниот промет со странство и кредитни работи со странство и ако тие работници ги исполнуваат условите за вршење на тие работи што се утврдени со самоуправниот општ акт на банката;

6) ако основната банка ги исполнува условите во поглед на техничката опременост за вршење работи на платниот промет со странство и кредитни работи со странство.

2. Народната банка ќе ѝ даде на здружената банка чие седиште е на нејзиното подрачје, а на барање од здружената банка, овластување да врши работи на платниот промет со странство и кредитни работи со странство, ако ги исполнува следните услови:

1) ако со самоуправната спогодба за здружување во здружена банка е предвидено здружената банка да врши работи на платниот промет со странство и кредитни работи со странство;

2) ако со самоуправната спогодба за здружување во здружена банка е утврдена супсидијарна неограничена одговорност на членовите за обврските на здружената банка и начинот на извршување на меѓусебните обврски и побарувања по основ на неограничена супсидијарна одговорност;

3) ако здружената банка има определен број работници оспособени да вршат работи на платниот промет со странство и кредитни работи со странство и ако тие работници ги исполнуваат условите за

вршење на тие работи што се утврдени со самоуправниот општ акт на банката;

4) ако здружената банка ги исполнува условите во поглед на техничката опременост за вршење работи на платниот промет со странство и кредитни работи со странство.

3. Народната банка ќе ѝ даде на основната банка чие седиште е на нејзиното подрачје, а на барање од основната банка, овластување да врши девизно-валутни и менувачки работи во Југославија, ако ги исполнува следните услови:

1) ако со самоуправната спогодба за здружување во основна банка, со статутот или со друг самоуправен општ акт во согласност со статутот на банката е предвидено основната банка да врши девизно-валутни и менувачки работи во Југославија;

2) ако основната банка ги исполнува пропишаните услови на кредитната способност и ликвидност;

3) ако со самоуправната спогодба за здружување во сновната банка, согласно со член 158 од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем, е предвидена постапка со која се обезбедуваат средства за извршување на обврските и за поднесување на ризиците на основната банка;

4) ако основната банка има определен број работници оспособени да вршат девизно-валутни и менувачки работи во Југославија и ако тие работници ги исполнуваат условите за вршење на тие работи што се утврдени со самоуправниот општ акт на банката;

5) ако основната банка ги исполнува условите во поглед на техничката опременост за вршење на девизно-валутни и менувачки работи во Југославија.

4. Народната банка утврдува дека се исполнети условите од точ. 1, 2 и 3 од оваа одлука со увид во самоуправната спогодба за здружување во основна банка, односно во здружена банка и во самоуправната спогодба за основите на среднорочниот план на банката, со преглед на завршната сметка на банката, за претходната година, со увид во книговодствената и друга документација кај банката, како и врз основа на други исправи што за таа цел, на нејзино барање, ѝ ги доставуваат тие банки

5. Врз основа на издаденото овластување од точ. 1, 2 и 3 од оваа одлука, основната банка, односно здружената банка го запишува дополнението на предметот на своето работење во судскиот регистар на организациите на здружен труд.

Работите од овластувањето банката може да ги врши по запишувањето во регистарот од став 1 на оваа точка.

6. Ако народната банка утврди дека основната банка или здружената банка престанала да ги исполнува условите од оваа одлука, ќе го утврди со решение рокот, што не може да биде подолг од една година, во кој основната банка, односно здружената банка е должна да ги исполни условите пропишани со оваа одлука.

Со денот на доставувањето на решението од став 1 на оваа точка, основната банка, односно здружената банка го губи правото да склучува нови кредитни работи со странство.

Ако банката во рокот од став 1 на оваа точка не поднесе доказ дека ги исполнила условите пропишани со оваа одлука, народната банка во натамошен рок од 15 дена ќе донесе решение за одземање на овластувањето за вршење работи на платниот промет со странство и кредитни работи со странство, односно девизно-валутни и менувачки работи во Југославија. Со решението со кое се одзема овластувањето за вршење работи на платниот промет со странство и кредитни работи со странство, народната банка ќе го определи рокот во кој банката е должна да ги ликвидира работите од даденото овластување и да ги укине своите сметки во странство.

7. Банките што до денот на влегувањето во сила на оваа одлука биле овластени да вршат работи на платниот промет со странство и кредитни работи со странство, односно девизно-валутни и менувачки работи во Југославија, продолжуваат да работат како овластени банки, со тоа што се должни до 31 јануари 1978 година да прибават од народната банка овластување во согласност со одредбите на оваа одлука.

На банката што до рокот од став 1 од оваа точка не ќе прибави овластување според одредбите од оваа одлука народната банка ќе ѝ издаде решение согласно со точка 6 од оваа одлука.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите што банките мораат да ги исполнуваат за вршење девизни работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/73, 36/73, 13/74 и 18/75).

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 969
8 декември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Антон Вратуша, с. р.

801.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 34/77) и член 7 од Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на функционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76); Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА ИЛИ НАЗНАЧУВА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Во Одлуката за основите и мерилата за определување на личните доходи на функционерите што ги именува или назначува Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/77) во точка 4 одредба под 2 зборовите: „директорот на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба“ се заменуваат со зборовите: „директорот на Сојузната управа за контрола на летањето“, по зборовите: „сојузниот главен девизен инспектор“ зборот: „и“ се заменува со записка, а по зборовите: „сојузниот главен пазарен инспектор“ се додаваат зборовите: „и главниот сојузен воздухопловен инспектор“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 934/77
24 ноември 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

802.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „IL PICCOLO“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Il Piccolo“, број 9454 од 25 октомври 1977 година, што излегува на италијански јазик во Трст, Италија.

Бр. 650-1-12/316

1 ноември 1977 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

803.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕ НА ВЕСНИКОТ „SÜD-OST TAGESPOST“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Süd-ost Tagespost“, број 247 од 25 октомври 1977 година, што излегува на германски јазик во Грац, Австрија.

Бр. 650-1-2/365

1 ноември 1977 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

804.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PARIS MATCH“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Paris Match“, број 1482 од 21 октомври 1977 година, што излегува на француски јазик во Париз, Франција.

Бр. 650-1-5/467

1 ноември 1977 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

805.

Врз основа на член 58 став 3 од Законот за книговодството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПОПИСОТ (ИНВЕНТАРИСУВАЊЕТО) НА СРЕДСТВАТА И НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства од член 4 на Законот за книговодството според одредбите од овој правилник вршат попис (инвентарисување) на средствата и на изворите на тие средства и се должни, согласно со одредбите од тој закон, да ја усогласат книговодствената состојба со состојбата утврдена со пописот.

Член 2

Пописот може да биде редовен и вонреден. Со пописот можат да се опфатат целокупните средства и изворите на тие средства (целосен попис) или дел од средствата и од изворите на средствата (делумен попис).

Член 3

Целосен редовен попис на средствата и на изворите на средствата организацијата на здружен труд односно друг корисник на општествени средства врши на крајот на секоја деловна година, со состојбата на 31 декември заради составување на завршната сметка.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, организациите на здружен труд нема да вршат на крајот на деловната година попис на средствата чиј попис го вршеле непрекинато во текот на годината (континуирано инвентарисување) во смисла на одредбите од Одлуката за ослободување на организациите на здружен труд од обврската за вршење редовен попис (инвентарисување) на определени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/77).

Член 4

Вонреден целосен попис на средствата и на изворите на средствата организациите на здружен труд односно други корисници на општествени средства вршат:

- 1) на почетокот на работењето заради составување на почетниот биланс;
- 2) при статусните промени;
- 3) при настапување на редовна ликвидација или стечај;
- 4) во други случаи определени со закон.

Вонреден делумен попис на средствата и на изворите на средствата организацијата на здружен труд односно друг корисник на општествени средства врши при примопредавањето на должноста на лицата што ракуваат со материјални и парични вредности, и тоа само за вредностите што се предмет на примопредавањето.

Член 5

Организацијата на здружен труд односно друг корисник на општествени средства може да предвиди со самоуправен општ акт односно со друг акт пописот да го врши и непрекинато во текот на годината (континуирано инвентарисување).

Член 6

Вонреден целосен или делумен попис на средствата и на изворите на средствата се врши кога ќе го определи тоа со своја одлука органот на управување со организацијата на здружен труд односно на него соодветен орган на друг корисник на општествени средства.

Член 7

Организациите на здружен труд односно други корисници на општествени средства можат да започнат редовен попис на основните средства во употреба, на сировини и материјали, ситен инвентар и амбалажа, на полупроизводи и делови, на готови производи и стоки на 40 дена пред крајот на деловната година така што пописот да биде завршен до последниот ден на деловната година.

Организациите на здружен труд со голем број артикли, како и организациите на здружен труд што поради временските услови не можат да извршат попис на крајот на деловната година, можат да започнат редовен попис на сировини и материјали, на полупроизводи, делови и готови производи и на 60 дена пред крајот на деловната година така што пописот да биде завршен до последниот ден на деловната година.

Член 8

Под организација на здружен труд со голем број артикли, во смисла на овој правилник, се подразбира организација на здружен труд чиј број на артикли преминува 5.000.

Како организација на здружен труд која поради временските услови не може да изврши попис на крајот на деловната година, се смета организацијата на здружен труд кај која, поради природата на дејноста, сировините и материјалите, полупроизводите, деловите и готовите производи се складирали на отворен простор и со тоа подложни на атмосферските услови што владеат кон крајот на годината.

Член 9

Сите промени во состојбата на средствата од член 7 на овој правилник настанати од денот на попишувањето до крајот на деловната година се внесуваат во пописните листи дополнително врз основа на веродостојните книговодствени исправи за тие промени (влезови, излези и сл.).

II. ПРЕДМЕТ НА ПОПИСОТ**Член 10**

Со пописот се утврдува состојбата на средствата и на изворите на тие средства затечени на денот на пописот, без оглед дали тие средства ѝ припаѓаат на организацијата на здружен труд односно на друг корисник на општествени средства или се наоѓаат кај нив по некој друг основ (на чување, послуга, обработка, доработка, преработка, поправка и сл.). Средствата што не ѝ припаѓаат на организацијата на здружен труд односно на друг корисник на општествени средства се попишуваат во посебни пописни листи.

При пописот, организацијата на здружен труд односно друг корисник на општествени средства ја искажува и состојбата на средствата и на изворите на средствата што му припаѓаат, а кои кај него не се затечени на делот на пописот (средства на пат, во странство, дадени на послуга, на заем, чување, обработка, доработка, преработка, поправка и сл.). Тие средства се искажуваат во посебни пописни листи.

III. КОМИСИЈА ЗА ПОПИС**Член 11**

Органот на управување со организацијата на здружен труд односно на него соодветен орган на управување на друг корисник на општествени средства формира со писмен акт потребен број комисији за вршење на пописот и го одредува рокот во кој тие мораат да го извршат пописот. Ако постои потреба за тоа, се формира уште и централна комисија за координација на работата на сите комисији за попис.

Со организацијата на работата во врска со пописот раководи раководниот орган на организацијата на здружен труд односно на него соодветен орган на друг корисник на општествени средства или друг работник овластен со самоуправен општ акт односно со друг акт. Со организацијата на работата во врска со пописот не може да раководи раководителот на книговодството, како ни работниците што вршат работи на книговодство.

Член 12

Комисијата за попис, како и централната комисија за попис, има претседател и најмалку два члена. Претседателот и членовите на комисијата не можат да бидат раководители односно работници што ракуваат со материјални и парични вредности како ни раководители односно работници што вршат работи на книговодството.

Член 13

За попис на сомнителни, спорни, ненаплативи и застарени побарувања, како и на сите други обврски и побарувања, се формира посебна комисија. За претседател и членови на посебна комисија не можат да се определат, покрај работниците од член 12 на овој правилник, ниту работниците што водат евиденција за побарувањата и обврските на организацијата на здружен труд односно на друг корисник на општествени средства, без оглед каде се водат тие евиденции.

Член 14

Членовите на комисијата за попис се одговорни за точноста на состојбата утврдена со пописот, за правилното составување на пописните листи, за навремено извршување на пописот и за точноста на извештајот за извршениот попис.

IV. ПОПИС**Член 15**

За да може пописот да се изврши правилно, комисиите за попис составуваат план за работа според кој ќе се врши пописот, што мора да ги содржи сите дејствија што ќе се извршат пред или при пописот. За секое дејствие се определува рокот до кој треба да биде завршено, со тоа што роквите се прилагодуваат така што со пописот да се опфати состојбата на последниот ден во годината односно на последниот ден на оној период за кој се врши пописот.

Еден примерок на планот за работата според кој ќе се врши пописот комисиите за попис доставуваат до органот на самоуправната работничка контрола.

Комисиите за попис треба навреме да ги подготват сите материјали потребни за попишување.

Член 16

Основните средства, сировините, материјалите, готовите производи, стоките итн., треба пред пописот да се групираат и средат заради што полесно и побрзо попишување. При тоа треба да се преземат потребни мерки тие да се разместат правилно, да се сортираат по видовите и димензиите и да се снабдат со номенклатурни картички според номенклатурата што ја употребува организацијата на здружен труд односно друг корисник на општествени средства за да не дојде до погрешно и неправилно утврдување на фактичната состојба.

Член 17

Во обрасците за попис (пописните листи) треба да се внесат називот и видот на средствата, единиците на мера и номенклатурните броеви за одделни категории на материјалните вредности, цената и фактичната состојба.

Пописните листи треба да се групираат според аналитичките сметки на аналитичкиот контен план на организацијата на здружен труд односно на друг корисник на општествени средства. Во рамките на одделни аналитички сметки на материјалните вредности, треба да се изврши класификација по основните групи на важечката номенклатура. Ако одделни видови суровини и материјали се водат во мери различни од оние што се пропишани во важечката номенклатура, тие суровини и материјали треба да се изразат и во мерите според таа номенклатура.

Пописните листи мораат да бидат сложени и рекапитулирани по одделни синтетички сметки од контниот план за организациите на здружен труд односно за друг корисник на општествени средства. Пописните листи се пополнуваат со копирање во потребен број примероци. Пополнетите пописни листи ги потпишуваат членовите на комисијата за попис и ракувачите на попишаните средства.

Член 18

Работата врз пописот опфаќа:

- 1) утврдување, мерење, пребројување и поблиско опишување на материјалните вредности во натура и внесување на тие податоци во пописните листи, како и утврдување на другите средства и нивните извори;
- 2) внесување на книговодствените податоци во пописните листи;
- 3) парично пресметување на попишаните материјални вредности;
- 4) утврдување на разликите помеѓу фактичните состојби утврдени со пописот и состојбите искажани во книговодството, како и утврдување на причините за тоа неслагање;
- 5) други дејствија неопходни за вршење попис на средствата и на изворите на средствата.

Член 19

Податоците од книговодството односно од соодветните евиденции за количествата и вредностите се внесуваат во пописните листи дури по извршениот натурален попис.

Раководителот на книговодството и работниците што вршат работи на книговодство односно работниците што водат соодветни евиденции не смеат да ѝ даваат книговодствени податоци на комисијата за попис додека не ќе се уверат дека е завршен натурален попис на материјалните вредности за кои се бараат тие податоци.

По завршениот попис, можат да се вршат само исправки на очигледни грешки.

1. Попис на основните средства во употреба

Член 20

Пописот на основните средства во употреба треба да ги опфати сите основни средства во употреба според категориите и видовите на основните средства согласно со одредбите од Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружен труд и на други корисници на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76).

Со пописот треба да се опфатат и заедничките основни средства сразмерно на височината на вложениите средства, како и здружените станбени згради односно станови. Тие основни средства треба посебно да се искажат во пописните листи.

2. Попис на инвестициите во тек

Член 21

Довршените и недовршените инвестиции, било да се изведени од други или во сопствена режија, треба да се попишат како и основните средства во употреба.

При пописот на инвестициите во тек, комисијата за попис треба да утврди дали степенот на довршеноста на инвестициите, искажан и исплатен по привремените пресметковни ситуации односно по други пресметки, му одговара на степенот на довршеноста и дали исплатите се извршени правилно. Заради тоа, комисијата за попис треба да провери дали надлежниот орган на инвеститорот правилно ги заверил пресметковните ситуации односно другите пресметки.

При извршувањето на задачите од став 2 на овој член комисијата за попис може да користи вештаци.

За довршените инвестиции и инвестициите што почнале делумно да се употребуваат, треба да се утврди денот кога се завршени инвестициите односно кога почнала нивната употреба.

Пописот на залихите на инвестициони материјали се врши на ист начин како и пописот на другите суровини и материјали во смисла на одредбите од член 22 на овој правилник.

3. Попис на суровини и материјали

Член 22

Пописот на суровини и материјали треба да ги опфати залихите на суровини, материјали, помошни материјали, набавени производи и делови и други видови материјали во складови, во обработка, доработка и манипулација.

Пописот на суровини и материјали се врши со мерење или со броење. Материјалот што се наоѓа спакуван во оригинално пакување, а кое е неповредено не мора да се отвора, туку во пописните листи може да се внесе количеството врз основа на податок и испрази (фактура, спроводница, приемница и др.).

Количествата на кабести материјали, чие мерење на тежината би создавало големи трошоци и тешкотии, се проверуваат со помош на надворешно мерење на обемот, специфичната тежина или на друг погоден начин кој мора да биде документиран (товарен лист, документ за приемот итн.). Ако проверувањето се врши со помош на надворешно мерење, теренот на кој се складираат кабестите материјали треба да биде претходно правилно нивелиран, а материјалите сложени во правилни геометриски облици.

При пописот треба особено внимание да ѝ се обрне на зачуваноста на квалитетот на постојните залихи, со оглед што извесни количества суровини односно материјали, поради истекот на рокот на употребливоста, хигроскопичноста и сл. губат во својот квалитет. Задача на комисијата за попис е да прибави за тие особини на залихите на суровини односно материјали, по можност, и мислење од вештаци за да се утврди при пописот нивниот фактичен квалитет, рокот на употребливоста и сл. Тие залихи треба да се искажат посебно во пописните листи.

Комисијата за попис треба да ги попише и суровините и материјалите што се дадени во производство, но врз кои уште не започнала работата до денот на пописот. Тие количества треба книговодствено (прсформа) да се прикажат како да се наоѓаат на залихи, но при тоа да се води сметка да не се попишат двапати (и на залихите и во недовршеното производство).

4. Попис на ситниот инвентар и на амбалажата

Член 23

Со пописот се опфаќаат ситен инвентар и амбалажа, како и другите предмети што, во смисла на важечките прописи, се сметаат за ситен инвентар што се наоѓаат во употреба и на залихи. При

пописот на ситниот инвентар и на амбалажата треба посебно да се искажат количествата и вредностите на средствата што се наоѓаат на залихи а посебно количествата што се дадени на употреба.

Пописот на ситниот инвентар и на амбалажата што се наоѓаат на залихи се врши во смисла на одредбите од член 22 на овој правилник.

При пописот на ситниот инвентар и на амбалажата што се дадени на употреба, треба да се провери дали на залихите на тие средства постои евиденција за тоа кому се издадени тие средства (реверси, бонуси, жетони, маркички и сл.).

Врз основа на таа евиденција, ќе се утврди кај кои работници се наоѓаат тие средства, во кои количества, димензии, итн. Врз основа на така приобрани податоци, ќе се утврди дали за тој ситен инвентар и амбалажа се задолжени работниците. Ако се утврди дека кај одделни работници не се наоѓаат тие средства, а нема ни доказ дека ги вратиле како дотраени, тоа треба посебно да се искаже во пописните листи.

При пописот на ситниот инвентар и на амбалажата во употреба, комисијата за попис ќе води сметка за тоа дали меѓу тие средства има дотраени средства. Дотраениот ситен инвентар и амбалажа треба посебно да се искажат во пописните листи.

5. Попис на недовршеното производство

Член 24

Недовршеното производство односно производите се попишуваат на посебни пописни листи кои треба да имаат колсни според елементите на пресметката, а во зависност од начинот на пресметување, во согласност со важечките прописи.

Пописот на недовршеното производство односно на производите во поглед на сировини и материјали, по правило треба да се врши со мерење, броење или на друг погоден начин. Заради тоа, треба да се изврши и хронолошки попис на сите работни налози а по кои уште не е довршен процесот на производството односно по кои производството не е предадено на залихи (складови) на готови производи.

Како недовршено производство односно производ може да се искаже само производството што од гледиштето на технолошки процес на производството е исправно и врз кое ќе продолжи натамошниот процес на производството.

Во одвоени пописни листи се искажува откажаното или запреното производство, некомпетираното производство, производството што нема да продолжи во наредната деловна година, како и кршот и ломот во недовршеното производство или во делови од тоа производство.

При пописот на недовршеното производство посебно се искажува дел од производството за кој се користени и средства од други организации на здружен труд што по тој основ имаат право на учество во заедничкиот доход, освен ако тоа учество е изразено со камата.

6. Попис на готовите производи

Член 25

Пописот на залихите на готови производи се врши на ист начин како и пописот на залихите на сировини и материјали.

Со пописот се опфаќаат само количествата на готови производи што како завршени производи се примени на залихи (склад) на готови производи.

При пописот треба да се обрне внимание дали готовите производи се правилно класирани според квалитетот. Комисијата за попис ќе ги попише готовите производи за кои рокот на употребата е временски ограниччен односно од производите за кои

рокот на употребата веќе истекол и од производите кај кои настанала загуба во квалитетот. Како исправни производи не можат да се искажат готовите производи кај кои настанала загуба во квалитетот. Таквите готови производи се попишуваат посебно.

При пописот на готовите производи, посебно се искажуваат готовите производи за чие производство се користени и средства од други организации на здружен труд што по тој основ имаат право на учество во заедничкиот доход, освен ако тоа учество е изразено со камата.

7. Попис на полупроизводите и деловите

Член 26

Пописот на полупроизводите и деловите се врши на ист начин како пописот на материјалите односно на готовите производи, при што треба да се обрне особено внимание дали полупроизводите и деловите се правилно класирани според квалитетот.

8. Попис на стоките

Член 27

За попис на залихите на стоки (на склад, во продавница и др.) се применува истата постапка како и за залихите на другите материјални вредности. Заради подобра прегледност, се врши, по правило, поделба на:

- 1) исправни стоки;
- 2) стоки оштетени или со грешка, но подобни за продажба;
- 3) неупотребливи стоки;
- 4) некурентни стоки.

При пописот на оштетени и неупотребливи стоки треба да се води сметка дали оштетувањето или неупотребливоста настанала во самата организација на здружен труд, или стоките се примени во таква состојба. Ако стоките се примени во таква состојба и ако е сторена рекламација навреме, ќе се искажат посебно во пописните листи. Ако оштетувањето или неупотребливоста настанала во самата организација на здружен труд, по преземањето на стоките тоа ќе се искаже во посебни пописни листи.

При пописот на залихите на стоки, посебно се попишуваат и искажуваат во пописните листи стоките примени во консигнација односно во комисион, во согласност со важечките прописи.

9. Попис на другите залихи

Член 28

За да се опфатат со пописот во целост сите залихи на материјалните вредности, сите производи односно стоки експедирани до купувачите, до денот на пописот мораат да се фактурираат и за износот да се задолжи купувачот под истиот ден.

Ако продавачот нема потврда од купувачот за приемот на производите односно на стоките поради тоа што се тие експедирани непосредно пред пописот, наместо потврдата за приемот на стоките, експедирањето на стоките ќе се документира со потврда од превозникот кому што се предадени стоките.

Со пописот треба да се опфатат и сите материјални средства што не и припаѓаат на организацијата на здружен труд односно на друг корисник на општествени средства, но на денот на пописот се наоѓаат кај него (на чување, користење, преработка, обработка, доработка, заради продажба и сл.). Тие средства мораат да се искажат во посебни пописни листи. Организацијата на здружен труд односно друг корисник на општествени средства кај кого се наоѓаат средствата еден примерок од пописните листи ќе достави до организацијата на здружен труд

односно до другиот корисник на општествени средства кому што припаѓаат тие средства.

При пописот мораат да се искажат во пописните листи и средствата што ѝ припаѓаат на организацијата на здружен труд односно на друг корисник на општествени средства но не се наоѓаат кај него во времето на пописот (на пр.: ако се на доработка, обработка, преработка, во закуп, на пат, пресметка, чување поправка заради продажба и сл.). Состојбата на тие средства се внесува во пописните листи врз основа на соодветните книговодствени податоци и друга соодветна документација.

При пописот на залихите на готови производи, посебно се попишуваат готовите производи што се предадени односно примени за фазно производство односно за вградување во единствен производ, како и производите предадени односно примени заради нивна продажба во соработка помеѓу производствените и други организации на здружен труд и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на стоки и услуги (заеднички приход).

10. Попис и утврдување на паричните и другите форми на побарувања и обврски

Член 29

Комисијата за попис од член 13 на овој правилник ќе изврши попис на сите побарувања и обврски. Комисијата ќе утврди дали постои правен основ за секое побарување односно обврска, дали е правилно утврдена височината на побарувањето односно обврската, како и да ги испита причините зошто наплатата односно исплатата не е извршена навреме, дали побарувањата односно обврските се покриени со пропишаните инструменти за обезбедување на плаќањето, дали е поведена постапка за наплата на побарувањата чиј рок истекол итн. Комисијата ќе го испита секој случај на сомнителни, спорни, ненаплативи и застарени побарувања. Ако комисијата утврди дека одделни побарувања не се ликвидни, дека се ненаплативи или застарени, тоа ќе го искаже посебно во својот извештај.

Побарувањата односно обврските за кои не постои уредна документација, комисијата за попис ги искажува одвоено во пописните листи.

При пописот на побарувањата и обврските, комисијата за попис ќе утврди дали е извршено усогласување на побарувањата и обврските во согласност со одредбите од Правилникот за начинот и роковите за усогласување на побарувањата и обврските („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/77), а побарувањата и обврските што не се усогласени во смисла на тој правилник ќе ги искаже посебно во пописните листи и во својот извештај.

Пописот на готовите пари и други вредносници во благајната, на чековите, мениците, обврзниците и на другите хартии од вредност, како и на странските средства за плаќање се врши со запишување на износите со бројење. Тие вредности се искажуваат во посебни пописни листи, и тоа според видовите.

Пописот на паричните средства на сметките кај Службата на општественото книговодство и кај банките се врши врз основа на изводи за состојбата на средствата на тие сметки.

V. ЕЛАБОРАТ ЗА ИЗВРШЕНИОТ ПОПИС

Член 30

По извршениот попис, комисијата за попис е должна да состави исцрпен елаборат за резултатите од извршениот попис. Елаборатот за извршениот попис ги содржи пописните листи и извештајот на пописната комисија за извршениот попис.

Елаборатот за извршениот попис комисијата за попис го доставува до органот на управување со организацијата на здружен труд односно до нему со-

одветен орган на управување на друг корисник на општествени средства што ја формирал комисијата, како и до раководителот на книговодството.

Комисијата за попис доставува еден примерок од извештајот за извршениот попис и до органот на самоуправната работничка контрола.

Комисијата за попис ќе ги внесе во пописните листи состојбата на сите средства и нивни извори утврдена со пописот, како и книговодствената состојба на тие средства и извори на средства. Кога врз основа на состојбата утврдена со пописот ќе се изврши пресметување, комисијата ќе ги утврди категориите односно вишоците во рамките на сите категории средства и нивни извори изразени во натурални односно вредносни показатели.

Комисијата за попис е должна да ги испита причините поради кои дошло до кусоци односно вишоци, како и да испита поради што производите односно стоките на залихи се оштетени, неупотребливи или од послаб квалитет, и по чија вина дошло до тоа. Комисијата треба да утврди дали е извршена рекламирација за количествата што се примени, како неупотребливи, оштетени или со грешки.

Извештајот од комисијата содржи: мислење за утврдените кусоци односно вишоци; предлог во поглед на начинот на книжење на утврдените кусоци односно вишоци и начинот на ликвидација на разликата настаната кај производите односно стоките што загубиле во квалитетот; мислење за запреното производство, шкартот, отпадоците, сомнителните, спорните, ненаплативите и застарените побарувања итн. Комисијата во својот извештај ќе ги изнесе забелешките и изјавите од работниците што ракуваат со материјалните и паричните вредности за утврдените разлики помеѓу состојбата утврдена со пописот и книговодствената состојба, како и други забелешки. Извештајот од комисијата треба исцрпно да ги разјасни и случаите на вишоци односно кусоци што настанале како последица од можни грешки поради замена на одделни видови односно димензии на истородни материјали, ситен инвентар и сл. Утврдените вишоци не смеат да се пребиваат со утврдените кусоци, освен во случај на очигледна замена на одделни слични видови на материјални вредности.

Комисијата ќе предложи мерки заради отстранување на утврдените недостатоци во материјално-финансиското работење на организацијата на здружен труд односно друг корисник на општествени средства.

VI. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ЕЛАБОРАТОТ ЗА ПОПИСОТ

Член 31

Органот на управување со организацијата на здружен труд односно на него соодветен орган за управување на друг корисник на општествени средства го разгледува примениот елаборат за извршениот попис на посебна седница, на која задолжително присуствуваат членовите на комисиите за попис, членовите на органот на самоуправната работничка контрола, како и раководителот на книговодството.

По извршеното разгледување на елаборатот за извршениот попис, органот на управувањето конечно одлучува:

1) за начинот на ликвидација на утврдените кусоци односно вишоци на материјалните и други вредности;

2) за начинот на книжење на утврдените кусоци односно вишоци на материјалните и други вредности;

3) за височината на отписот на вредноста на сомнителните и спорните побарувања, како и ненаплативите застарени побарувања;

4) за расходувањето на материјалните средства чиј рок на употреба истекол, како и за расходувањето на другите средства што повеќе немаат своја употреба;

5) за калото, растурот односно ломот;

6) за начинот на ликвидација на разликите утврдени поради намалување на квалитетот на суровините, материјалите, готовите производи, стоките и другите средства;

7) за другите факти врзани за пописот.

Ако органот на управување при разгледувањето на елаборатот за пописот утврди дека определени работници се одговорни за утврдените кусоци односно вишоци на материјалните и други вредности, за загуба во квалитетот на материјалните вредности, за прекумерното кало, растур или лом, како и за ненаплативоста или застареност на побарувањата и др. ќе одлучи за мерките што ќе се преземат против нив.

Кон елаборатот за извршениот попис се приложуваат записниците од седниците на органот на управување на кои е разгледуван елаборатот за извршениот попис, како и одлуките, решенијата и заклучоците на органот на управување донесени по елаборатот за извршениот попис.

VII. КОНТРОЛА НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПОПИСОТ

Член 32

Контрола на спроведувањето на пописот вршат органите и организациите овластени со закон и со прописите донесени врз основа на закон, како и органите на самоуправната работничка контрола на организацијата на здружен труд односно на друг корисник на општествени средства.

VIII. УСОГЛАСУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА СРЕДСТВАТА И НА НИВНИТЕ ИЗВОРИ УТВРДЕНИ СО ПОПИСОТ СО СОСТОЈБАТА ИСКАЖАНА ВО КНИГОВОДСТВОТО НА ТИЕ СРЕДСТВА И ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

Член 33

Елаборатот за извршениот попис, заедно со одлуките, решенијата и заклучоците на органот на управување донесени по елаборатот за извршениот попис, го доставува до раководителот на книговодство работниот орган на организацијата на здружен труд односно нему соодветен орган на друг корисник на општествени средства најдоцна до 31 јануари тековната година за претходната година.

Член 34

Врз основа на одлуките, решенијата и заклучоците на органот на управување донесени по елаборатот за извршениот попис, раководителот на книговодство ќе ги усогласи состојбите на средствата и на нивните извори искажани во книговодство со фактичната состојба на тие средства и извори на средства утврдена во елаборатот за извршениот попис. Тоа усогласување ќе се изврши во деловните книги на организацијата на здружен труд односно друг корисник на општествени средства под 31 декември.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 35

За вршење на вонреден попис, како и за вршење на континуирано инвентарисување согласно ќе се применуваат одредбите од овој правилник што важат за вршењето на редовниот попис.

Член 36

Организациите на здружен труд односно други корисници на општествени средства ќе извршат редовен попис за 1977 година на начинот предвиден со својот самоуправен општ акт односно со друг акт.

Член 37

Разгледувањето на елаборатот за пописот и донесувањето на одлуки, решенија и заклучоци на органот на управување по елаборатот за извршениот попис, како и усогласувањето на состојбата на средствата и нивните извори утврдени со пописот со состојбата искажана во книговодство на тие средства и извори на средства по извршениот редовен попис за 1977 година, организациите на здружен труд односно други корисници на општествени средства ќе ги извршат на начинот предвиден со овој правилник.

Член 38

Организациите на здружен труд односно други корисници на општествени средства ќе донесат односно ќе ги усогласат своите самоуправни општи акти односно други општи акти за пописот на средствата и изворите на средствата со одредбите од овој правилник во рок од шеесет дена од денот на објавувањето на овој правилник.

Член 39

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-11259-1
8 декември 1977 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за финансии,
Божидар Радуновиќ, с.р.

806.

Врз основа на член 19 став 3 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76) во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА СО КОИ СЕ ПРЕВЕЗУВААТ ПРАТКИ НА ЖИВОТНИ, ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗВОДИ, ЖИВОТИНСКИ СУРОВИНИ И ЖИВОТИНСКИ ОТПАДОЦИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на дезинфекција на превозните средства со кои се превезуваат пратките од чл. 17 и 18 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја (во натамошниот текст: Законот).

Чистење и дезинфекција на превозното средство пред натоварот може да се нареди само ако тоа го бараат епизоотиолошките или хигиенските причини.

Чистењето и дезинфекцијата од ст. 1 и 2 од овој член се врши под контрола на надлежниот орган во републиката, односно автономната покраина од член 4 став 1 во врска со член 19 став 2 од Законот (во натамошниот текст: надлежниот орган).

Надлежниот орган определува и дали ќе се врши чистење и дезинфекција на превозното средство пред натоварот.

Член 2

Под превозни средства, во смисла на член 1 од овој правилник, се подразбираат сите превозни средства на железничкиот, друмскиот, речниот, поморскиот и воздушниот сообраќај (во натамошниот текст: превозните средства) со кои се превезуваат пратките од чл. 17 и 18 на Законот.

Како превозни средства, во смисла на став 1 од овој член не се сметаат: скелињата превозници, рибарските пловни објекти што се употребуваат исклучиво со цел за риболов и пловните објекти со кои во локалниот сообраќај се превезуваат пратки на риби во свежа состојба или пратки во отворена амбалажа наменети за непосредна потрошувачка.

Член 3

Под пратки, во смисла на овој правилник се подразбираат сите пратки на животни, животински производи, животински сировини и животински отпадоци (во натамошниот текст: пратка).

Член 4

Под чистење и дезинфекција на превозно средство, во смисла на овој правилник, се подразбираат чистењето и дезинфекцијата на самото превозно средство, како и на приборот за врзување, чистење, хранење, напојување и истовар на животни (рампа), што постојано се наоѓаат во превозното средство.

Член 5

Чистење и дезинфекција на железнички вагони и камиони се врши во објекти за чистење и дезинфекција на превозни средства, а превозни средства во речниот, поморскиот или воздушниот сообраќај — во луката или пристаништето во кое од пловниот објект се извршени последните истоварувања на пратката.

Ако вагон или камион се праќа на дезинфекција во друго место, мора да се затвори, а вагонот и да се пломбира.

Превозните средства и контејнери мораат, по правило, да се дезинфикуваат веднаш по истоварот на пратката, а вагоните — најдоцна во рок од 96 часови од часот на истоварот.

Надлежниот орган што го вршел задолжителниот ветеринарски преглед при истоварот на пратката од вагон, веднаш по истоварот на пратката ќе утврди дали ќе се врши обична или засилена дезинфекција и врз вагонот ќе залепи ливче со печатен натпис: „ДА СЕ ДЕЗИНФИКУВА“, односно „ДА СЕ ДЕЗИНФИКУВА ЗАСИЛЕНО“. Во дното на ливчето се запишуваат денот и часот на истоварот и се става жиг на железничката станица во која е извршен истоварот.

II. Чистење и дезинфекција на вагони и камиони

Член 6

Објектите за чистење и дезинфекција на превозните средства во железничкиот сообраќај се изградуваат во кругот на товарни железнички станици или во друго соодветно место.

Објектите за чистење и дезинфекција на превозните средства во друмскиот сообраќај се изградуваат во рамките на ветеринарска организација на

здружен труд, во рамките на објекти за преработка на животински производи или во рамките на други организации на здружен труд. Објектите за чистење и дезинфекција што се изградени во рамките на извозен објект (кланица, млекокарница и др.) можат да се користат само за сопствена употреба.

Член 7

Објектот за чистење и дезинфекција на превозни средства мора да има:

1) за дезинфекција на железнички возила: соодветни колосечни капацитети за потребите на дезинфекцијата на железнички возила, ако објектот се наоѓа во кругот на железничката станица;

2) за дезинфекција на друмски возила: соодветни пристапни патишта со тврда коловозна покривка и со бетонски паркинг-простор за сместување на друмски возила што се упатуваат на дезинфекција.

Објектот за чистење и дезинфекција на превозните средства од став 1 на овој член мора да има уште и:

1) бетонско и асфалтно плато (покриено или откриено) на кое се врши чистење и дезинфекција на возила со затворена канализација и со уреди за одведување на отпадните води во колектор или септичка јама;

2) двокоморни или повеќекоморни базени (јами) за собирање на губрето од превозните средства што се чистат, со тоа што базените мораат да имаат капак што може добро да се отвора и затвора, а можат да се изградат и печки за запалување на губрето;

3) стабилен или подвижен агрегат со ладна и вруќа вода под притисок, со потребна опрема, со прскалка и со хемиски средства за дезинфекција на превозни средства;

4) потребен прибор за чистење на превозни средства (лопата, метли, четки и др.) и заштитна опрема, работна облека и обувки.

Член 8

Во местата во кои нема изградени објекти за чистење и дезинфекција на железнички вагони или камиони, тие превозни средства можат да се чистат и дезинфикуваат и на други места:

1) на кои ќе биде оневозможено загадување на околината со губре и отпадни води, што настануваат при чистењето и дезинфекцијата на превозните средства;

2) на кои можат да се обезбедат основни услови дезинфекцијата да се изврши стручно;

3) кои се оддалечени од редовниот промет на луѓе и животни.

III. Чистење и дезинфекција на вагони и камиони по истоварот

Член 9

Чистењето на вагони, односно камиони се врши за да се очисти превозното средство од губре и од органски и други нечистотии.

Чистењето од став 1 на овој член се врши на следниот начин:

1) површините на превозното средство и амбалажата се полеваат со ладна вода, а при засилена дезинфекција против вируси и неспорогени причинители се прскаат со вруќ 2%-тен раствор на каустична сода, па од превозното средство со лопата и метла се исфрлаат губрето, длаките, перјата и другите отпадоци што ќе останат по истоварот на пратката;

2) од таванот, подовите, ѕидовите, приборот за хранење, напојување, врзување и другата опрема и амбалажа се истружува сета нечистотија така што да не останат траги од губре или од други нечистотии;

3) сите површини на превозното средство добро се перат според редоследот наведен во точ. 2 и 3 од овој став со врука вода (чија температура изнесува од 50 до 60°C) под притисок со соодветна прскалка, со истовремено триење на површината со четки или сиркови метли, со тоа што перењето да се врши прво од внатрешната страна на возилото, а ако возилото е загадено однадвор — и од надворешната страна.

При обичната дезинфекција за миење од точка 3 став 1 од овој член може да се употреби ладна вода но само со прскалка и под притисок од најмалку две атмосфери.

Член 10

Ѓубрето, нечистотијата и отпадоците од вагони или камиони и на местата за натовар, истовар и претовар, мораат да се собираат и сложуваат во бетонски базени за собирање на ѓубре или на место определено за тоа и да се полеат со варово млеко.

Ако поради сомневање на зараза се врши засилена дезинфекција на превозно средство, а нема печки за запалување, присобраното ѓубре, нечистотија и отпадоци мораат на бетонска, асфалтна или камена подлога добро да се наквасат со раствор на ладна вар во која има најмалку 5% раствор на активен хлор или капорит, па повеќепати ќе се измешаат и добро ќе се набијат во бетонска јама или добро ќе се закопаат.

Ѓубрето собрано и дезинфикувано на начинот определен во ст. 1 и 2 од овој член може да се користе по истекот на три месеци од денот кога е извршена дезинфекцијата.

Член 11

Дезинфекцијата на вагони и камиони може да биде обична и засилена.

Засилената дезинфекција се врши ако пратката потекнува од заразено подрачје или ако при истоварот на пратката се утврди дека пратката е зарамена или ако постои сомневање дека е зарамена со некоја од заразните болести на животни од член 1 на Законот.

Дезинфекцијата од став 1 на овој член се врши по завршеното чистење на превозното средство од член 9 на овој правилник и кога превозното средство ќе се исуши.

Член 12

Обична дезинфекција се врши така што сите површини на вагонот или камионот се прскаат со прскалка со врук раствор на дезинфециенс чија температура изнесува 50 до 50°C, така што на секој квадратен метар површина да се потроши најмалку еден литар од споменатиот раствор.

Како раствор на дезинфециенсот од став 1 од овој член може да се употреби 2%-тен раствор на каустична сода или 2%-тен раствор на формалин или раствор на хлорен препарат со најмалку 3%-тен активен хлор, а може да се употреби и раствор на некој комерцијален препарат за дезинфекција, со тоа што тој препарат да се употребува на начинот назначен во упатството на производителот и да се менува месечно.

Половина час по завршената обична дезинфекција, превозните средства повторно се мият со вода и се сушат.

Член 13

Засилената дезинфекција на вагони и камиони се врши на различни начини, зависно од тоа

дали пратката е зарамена или постои сомневање дека е зарамена (член 11 став 2) со некоја од заразните болести чии причинители не прават спори или прават спори или се отпорни.

Член 14

Ако засилената дезинфекција од член 13 на овој правилник се врши поради неспороген причинител, сите внатрешни и надворешни површини на превозното средство, по перењето со врука вода и сушењето, се прскаат со раствор на хлорна вар што содржи 3% активен хлор во растворот (или со соодветен хлорен препарат) или со 3%-тен раствор на формалин.

Ако засилената дезинфекција се врши поради неспороген причинител кој е вирус, превозното средство, по перењето со врука вода и сушењето, се полева со врук 2%-тен раствор на каустична сода.

Еден час по завршената засилена дезинфекција од ст. 1 и 2 на овој член, превозното средство повторно се пере со врука вода и се суши.

Член 15

Засилената дезинфекција од член 13 на овој правилник што се врши поради спорогени причинители што се отпорни, се врши така што подот од превозното средство и сите негови површини најпрво добро се наквасуваат со раствор на хлорна вар (или друг соодветен хлорен препарат) што содржи 5% активен хлор во растворот, или со 5%-тен раствор на формалин.

15 минути по квасењето се извршува механичко чистење на превозното средство и повторно се квасат сите површини со исто количество и со ист дезинфециенс што е употребен и за квасење.

Еден час по завршената дезинфекција од ст. 1 и 2 на овој член превозното средство повторно се пере со врука вода и се суши.

Хлорните препарати, а посебно хлорната вар, мораат да се чуваат на темно место и во добро затворени садови, а непосредно пред правењето на нивниот раствор мораат да се испитаат на процент на активен хлор, за да може да се направи саканата концентрација на растворот од ст. 1 и 2 на овој член.

Подготовката на растворите на хлорните препарати мора да се врши непосредно пред излегувањето на дезинфекцијата. Хлорните препарати со помалку од 15% активен хлор не можат да се употребуваат за правење дезинфекциони раствори.

Член 16

Дезинфекцијата на приборот за врзување, чистење, хранење и напојување на животни, на приборот за чистење на превозните средства, оборите, рамките и другите предмети во вагон или камион, што биле во непосреден допир со пратката, се врши, зависно од видот на материјалот, со подгорување на пламен, со варење во вода, водена пареа или со перење во дезинфекционо средство — раствор.

IV. Дезинфекција на вагони и камиони пред натоварот

Член 17

Дезинфекцијата на превозното средство (вагон и камион) пред натоварот се врши од причините наведени во член 1 став 2 од овој правилник.

Дезинфекцијата од став 1 на овој член се врши по чистењето на превозното средство на начинот и со средствата пропишани во член 12 од овој правилник со кои се врши обичната дезинфекција.

V. Дезинфекција на местата за натовар, претовар и истовар**Член 18**

Местата за натовар, претовар и истовар мораат по секој истовар или натовар темелно да се очистат и подложат на обична дезинфекција (член 12).

Ако постои сомневање на зараза, местата за натовар, претовар и истовар ќе се дезинфикуваат засилено на начинот од чл. 14 и 15 од овој правилник.

VI. Евиденција за извршената дезинфекција**Член 19**

Организациите на здружен труд што вршат дезинфекција водат евиденција за извршената дезинфекција која треба да содржи податоци за:

- 1) денот, месецот и годината кога дезинфекцијата е извршена и за местото на извршувањето;
- 2) видот, серијата и регистарскиот број на превозното средство;
- 3) видот на извршената дезинфекција обична или засилена и за тоа кој ја извршил дезинфекцијата;
- 4) средствата со кои е извршена дезинфекцијата;
- 5) потписот на дезинфекторот.

VII. Означување на вагоните и камионите што се дезинфикувани**Член 20**

По завршената дезинфекција на вагонот, одговорното лице во организацијата на здружен труд ја симнува етикетата со која вагонот е упатен на дезинфекција и на истото место става друга етикета со отпечатен натпис: „ДЕЗИНФИКУВАНО“ или „ЗАСИЛЕНО ДЕЗИНФИКУВАНО“.

На етикетата се запишуваат и денот и местото каде што е извршена дезинфекцијата и името на лицето што раководело со дезинфекцијата.

По завршената дезинфекција на камион и контејнер, надлежниот орган издава потврда во која се наведуваат податоците од член 19 точ. 1 до 4 од овој правилник.

VIII. Дезинфектори**Член 21**

Дезинфекција на превозните средства според одредбите во овој правилник можат да вршат по правило, само стручните лица што се оспособени за вршење на таа дезинфекција — дезинфектори.

Лицата што вршат дезинфекција за време на работата мораат да бидат снабдени со заштитна опрема.

IX. Начин на изведување дезинфекција на пловни објекти — бродови**Член 22**

Пловни објекти — бродови (речни и поморски) се чистат и дезинфикуваат на начинот и со средствата пропишани за чистење и дезинфекција на вагоните и камионите од чл. 9 до 18 од овој правилник.

Одговорното лице на пловниот објект мора да ја води евиденцијата од член 19 на овој правилник за извршените дезинфекции.

Член 23

Пловните објекти се чистат и дезинфикуваат само од внатрешната страна, и тоа во онаа лука, односно пристаниште во кое ќе се изврши последното истоварување на пратката од пловниот објект.

Местото на кое ќе се изврши дезинфекцијата на бродот го определуваат лучките, односно пристанишните органи.

Ако чистењето и дезинфекцијата на пловниот објект не може да ги изврши во луката или пристаништето од став 1 на овој член, надлежниот орган може да дозволи чистењето и дезинфекцијата да може да се изврши во текот на патувањето до следната лука или пристаниште.

Член 24

Ако пратката е превезувана во издвоена просторија или простор на пловниот објект, се вршат чистење и дезинфекција само на тие простории или простори.

Ако пратката се превезува во просторија или простор заедно со други пратки (генерален товар, денковни пратки), чистење и дезинфекција ќе се изврши само на оној дел од таа просторија или простор на кој се наоѓала пратката заради која се врши дезинфекција, водејќи сметка со тоа да не му се стори штета на товарот што се превезува.

Член 25

Ѓубрето, нечистотијата и отпадоците од пловниот објект, што настануваат од чистењето и дезинфекцијата на пловниот објект не смеат да се фрлаат на отворено море, во слободен речен тек, во лука, затворено пристаниште, зимовник или канали.

Со ѓубрето, нечистотијата и отпадоците од ставот 1 на овој член ќе се постапи на начинот пропишан во член 10 од овој правилник.

X. Начин на изведувањето на дезинфекција на воздушни превозни средства**Член 26**

Чистење и дезинфекција на воздушни превозни средства се врши на начинот и со средствата пропишани во чл. 9 до 18 од овој правилник.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член:

1) перење на воздухопловни превозни средства се врши само со ладна вода, при што мора да се води сметка да не се квасат осетливите уреди на превозното средство;

2) обична дезинфекција на воздухопловот се врши со 3%-тен раствор а засилена — со 5%-тен формалин во ладна вода, а ако не е пропишано поинаку со меѓународни договори што ги склучила Социјалистичка Федеративна Република Југославија или со одредби од општи акти на воздухопловните организации на здружен труд.

Хлорни препарати и каустична сода не смеат да се употребуваат за дезинфекција на воздушни превозни средства.

XI. Завршни одредби**Член 27**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за дезинфекција на превозните средства со кои се отпремаат добиток, производи од добиток, суровини и отпадоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/55 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/65).

Член 28

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 9-3458/1

19 јули 1977 година

Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет
за земјоделство,

Бранко Турудија, с. р.

Член 3

Службената легитимација ја издава директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.

Службената легитимација се заверува за-секоја календарска година.

Службената легитимација на работниците во Сојузниот завод за мери и скапоцени метали ја заверува директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, а службената легитимација на работниците во подрачните организациони единици на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали — раководителот на подрачната организациона единица.

Член 4

Службената легитимација се печати на јазиците и писмата на народите и народностите на Југославија.

Член 5

За издадените службени легитимации се води евиденција во Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.

Евиденцијата за издадените службени легитимации содржи презиме и име на лицето на кое му е издадена службената легитимација, регистарски број, датум на издавањето на легитимацијата, и рубрика за забелешки.

Член 6

Ако работникот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали ја загуби службената легитимација или на друг начин остане без неа, должен е за тоа веднаш, а најдоцна во рок од осум дена од денот на исчезнувањето на службената легитимација, да го известат непосредниот старешина и исчезнувањето на службената легитимација писмено да го образложи.

Уништената, загубената или на друг начин исчезнатата службена легитимација се огласува за неважечка и за тоа се става забелешка во рубриката забелешки.

Член 7

Службената легитимација се одзема:

1) кога на имателот на легитимацијата ќе му престане работниот однос во Сојузниот завод за мери и скапоцени метали;

2) во случај на злоупотреба.

Одземените службени легитимации ги уништува комисија, чии членови именува директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.

Член 8

Службените легитимации издадени според поранешните прописи, ќе се заменат со службените легитимации предвидени со овој правилник, најдоцна до 31 март 1978 година.

Член 9

Образецот на службената легитимација е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 01-4927/1

8 декември 1977 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери-и
скапоцени метали,
Петар Колинчиќ, с. р.

807.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА СОДРЖИНАТА И ОБЛИКОТ НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА РАБОТНИЦИТЕ ШТО ВРШАТ РАБОТИ НА КОНТРОЛА НА МЕРИЛАТА И НАДЗОР НАД ИСПРАВНОСТА И УПОТРЕБАТА НА МЕРИЛАТА И ЗА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛЕГИТИМАЦИИ

Член 1

Образецот на службената легитимација што им се издава на работниците што вршат работи на контрола на мерилата и надзор над исправноста и употребата на мерилата (во натамошниот текст: службената легитимација), содржи:

1) на првата страна од кориците, на средината втиснат грб на СФРЈ, а под грбот назив: „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА“;

2) на првата внатрешна страна од кориците место за фотографија со големина 55×35 mm и место за потпис на имателот на службената легитимација;

3) на првата внатрешна страна, на врвот, натпис: „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА“, а под тоа натпис: „СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ“, како и место за запишување на регистарскиот број;

4) на втората внатрешна страна место за: запишување на презимето, татковото и личното име на овластениот работник на кого му се издава службената легитимација; натпис: Сојузен завод за мери и скапоцени метали — Белград, а под тоа натпис: „Контрола на мери и скапоцени метали —“; место за запишување на датумот на издавањето, место за ставање опечаток од службениот печат и место за потпис на лицето овластено за издавање на службената легитимација;

5) на третата внатрешна страна десет отпечатени рубрики за заверка;

6) на четвртата внатрешна страна отпечатени овластувања од чл. 41 и 42 од Законот за мерните единици и мерилата на работникот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, на кого му се издава службената легитимација;

7) на петтата внатрешна страна отпечатен извод од Законот за мерните единици и мерилата (чл. 41 до 49).

Член 2


Образецот од службената легитимација е во повез од скај во црна боја, големина 105×74 mm.

(прва страна од кориците)

(ГРБ НА СФРЈ)

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА

(прва внатрешна страна од кориците)



(потпис на имателот на службената легитимација)

(прва внатрешна страна)

Социјалистичка Федеративна
Република Југославија

Сојузен завод за мери
и скапоцени метали

Рег. број: _____

(втора внатрешна страна)

(презиме, татково име и лично име)

Сојузен завод за мери и скапоцени метали —
Белград

Контрола на мери и скапоцени
метали _____

(датум на издавањето)

(потпис на лицето овластено за издавање на службена легитимација)

М.П.

(трета внатрешна страна)

Важи за 19 — М.П. _____	(потпис)
Важи за 19 — М.П. _____	(потпис)
Важи за 19 — М.П. _____	(потпис)
Важи за 19 — М.П. _____	(потпис)
Важи за 19 — М.П. _____	(потпис)
Важи за 19 — М.П. _____	(потпис)
Важи за 19 — М.П. _____	(потпис)
Важи за 19 — М.П. _____	(потпис)
Важи за 19 — М.П. _____	(потпис)
Важи за 19 — М.П. _____	(потпис)

(четврта внатрешна страна)

Имателот на оваа легитимација е овластен од името на органот на контрола на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали чиј е работник, а во границите на своите службени овластувања, да ги врши сите дејствија во постапката за преглед на мерила и надзор над исправноста и употребата на мерилата врз основа на одредбите од Законот за мерните единици и мерилата.

Согласно со наведените одредби, работникот на Заводот — имател на легитимацијата, може, заради преглед и жигосување на мерила, како и надзор над исправноста и употребата на мерилата, да влегува во простории во кои тие мерила се произведуваат, поправаат, употребуваат, пуштаат во промет или се држат подготвени заради употреба, односно пуштање во промет.

(петта внатрешна страна)

Извод од

Законот за мерните единици и мерилата („Службени лист на СФРЈ“, бр. 13/76, чл. 41 до 49)

808.

Врз основа на член 32 став 1 од Законот за стандардизацијата „Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77, во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство и со претседателот на Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита, директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА МАСТА И МАСЛОТО ОД РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО, МАРГАРИНОТ, МАЈОНЕЗОТ, ШЕКЕРОТ И ДРУГИТЕ САХАРИДИ, СЛАТКАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИ, МЕДОТ, КАКАО-ПРОИЗВОДИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕ СЛИЧНИ НА ЧОКОЛАДА

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на маста и маслото од растителното потекло, маргаринот, мајонезот, шеќерот и другите сахарици, слаткарските производи, медот, какао-производите и производите слични на чоколада („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/63, 2/64, 1/67 и 27/71) во член 82 став 1 во точка 16 точката се заменува со точка и записка и по тој се додава нова точка 17, која гласи:

„17) да не содржи остатоци од антибиотици.“

Член 2

Во член 88 став 3 во точка 12 точката се заменува со точка и записка и по тоа се додава нова точка 13, која гласи:

„13) да не содржи остатоци од антибиотици.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-ж-8209/2
24 ноември 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

809.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СВИТ- ЛИВИ ВЕНТИЛАЦИОНИ ЦЕВКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за свитливи вентилациони цевки, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Свитливи вентилациони цевки.
Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS B.Z2.100
- 2) Свитливи вентилациони цевки.
Цевки без зајакнување — — — — — JUS B.Z2.101
- 3) Свитливи вентилациони цевки.
Преоден дел без зајакнување — — — — — JUS B.Z2.102
- 4) Свитливи вентилациони цевки.
Приклучен дел без зајакнување — — — — — JUS B.Z2.103
- 5) Свитливи вентилациони цевки.
Одвојки без зајакнување, од 45°, 60° и 90° — — — — — JUS B.Z2.104
- 6) Свитливи вентилациони цевки.
Кривини без зајакнување — — — — — JUS B.Z2.105
- 7) Свитливи вентилациони цевки.
Крстосница без зајакнување — — — — — JUS B.Z2.106
- 8) Свитливи вентилациони цевки.
Цевки со зајакнување — — — — — JUS B.Z2.111
- 9) Свитливи вентилациони цевки.
Преоден дел со зајакнување — — — — — JUS B.Z2.112
- 10) Свитливи вентилациони цевки.
Приклучен дел со зајакнување — — — — — JUS B.Z2.113
- 11) Свитливи вентилациони цевки.
Одвојки со зајакнување, од 45°, 60° и 90° — — — — — JUS B.Z2.114
- 12) Свитливи вентилациони цевки.
Кривини со зајакнување, од 30°, 45° 60° и 90° — — — — — JUS B.Z2.115
- 13) Свитливи вентилациони цевки.
Крстосница со зајакнување — — — — — JUS B.Z2.116
- 14) Свитливи вентилациони цевки.
Методи за испитување. Испитување на физичко-механичките својства — — — — — JUS B.Z2.130
- 15) Свитливи вентилациони цевки.
Методи за испитување. Испитување на хигиенските својства — — — — — JUS B.Z2.131
- 16) Свитливи вентилациони цевки.
Методи за испитување. Испитување на горливоста — — — — — JUS B.Z2.132

17) Свитливи вентилациони цевки.
Методи на испитување. Испитување на антистатичноста — — — — — JUS B.Z2.133

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник а се објавуваат во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целина, а ќе се применуваат врз свитливите вентилациони цевки и испитувањето на свиткувачките вентилациони цевки што ќе се произведат, односно увезат почнувајќи од 1 јануари 1978 година.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 03-13131/1
23 ноември 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

810.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕК- ТРОМЕХАНИЧКИ СОСТАВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЕЛЕК- ТРОНСКИ УРЕДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за електромеханички составни делови за електронски уреди, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи за испитување. Постапка 1а и 1б: визуелен преглед и димензии — — — — — JUS N.R.4.405
- 2) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи за испитување. Постапка 8б. Аксијална статичка сила. — — — — — JUS N.R.4.424
- 3) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи за испитување. Постапка 9а. Механички век на траење — — — — — JUS N.R.4.426
- 4) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи за испитување. Постапка 15а. Сила на задржување на контактите во изолационото тело — — — — — JUS N.R.4.454
- 5) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи за испитување. Постапка 15 ц. Задржување на изолационата влошка во куќиштето под торзионо оптоварување — — — — — JUS N.R.4.456

6) Електромеханички составни делови за електронски уреди. Методи за испитување. Постапка 15д. Сила на вметнување и на водење на изменливи контакти — — — — — JUS N.R4.457

Член 2

Југословенските стандарди во член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз испитувањето на електромеханичките составни делови за електронски уреди почнувајќи од 1 јануари 1978 година.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 166-13132/1
23 ноември 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

811.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СПОЈУВАЊЕ НА РАДИЈАТОРСКИ ЧЛЕНОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за спојување на радијаторски членови, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Спојка за радијатори, со ребро и жлеб. Облик, мери и дозволени отстапувања — — — — — JUS M.E6.054

2) Спојка за радијатори, со ребро. Облик, мери и дозволени отстапувања — — — — — JUS M.E6.055

3) Спојка за радијатори, со дофат за клуч и жлеб. Облик мери и дозволени отстапувања — — — — — JUS M.E6.056

4) Спојка за радијатори, со дофат за клуч. Облик, мери и дозволени отстапувања — — — — — JUS M.E6.057

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз спојките за радијатори што ќе се произведат односно увезат почнувајќи од 1 јануари 1978 година.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-13134/1
23 ноември 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

812.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЦИНК И ЛЕГУРИ НА ЦИНК

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за методите за испитување на хемискиот состав на цинкот и легури на цинкот, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Методи за испитување на хемискиот состав на цинкот и легури на цинкот. Одредување на содржината на магнезиумот со атомска апсорпциона спектрофотометрија — — — — — JUS C.A1.359

2) Методи за испитување на хемискиот состав на цинкот и легури на цинкот. Определување на групите на елементи со спектрографска метода — — — — — JUS C.A1.360

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз испитувањето на хемискиот состав на цинк и легури од цинк почнувајќи од 1 јануари 1978 година.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05-13135/1
23 ноември 1977 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

813.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БАКАР И БАКАРНИ ЛЕГУРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за бакар и бакарни легури што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Бакар и бакарни легури за гмечење. Топло валана бакарна жица по постапката DIP-FORMING, Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS C.D8.400

2) Бакар и бакарни легури за гмечење. Топло валана бакарна жица. Технички услови за изработка и испорака — — — — — JUS N.C1.020

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди во член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз бакарот и бакарните легури за гмечење што ќе се произведат, односно увезат почнувајќи од 1 јануари 1978 година.

Член 4

Престанува да важи југословенскиот стандард; Жешко валана бакарна жица за електротехнички цели — — — — — JUS N.C1.020 донесен со Решението за југословенските стандарди за кабелската индустрија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/59).

Член 5

Југословенскиот стандард од член 4 на овој правилник престанува да важи на 31 декември 1977 година.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05-13136/1

23 ноември 1977 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

814.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СЕКУН- ДАРНИ СУРОВИНИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за секундарни суровини, што го има следниот назив и ознака:

— Кабловски отпадоци. Означување — — — — — JUS C.Z1.150

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел од овој правилник, а се објавува во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува врз означувањето на кабелските отпадоци почнувајќи од 1 јануари 1978 година.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 05-13137/1

23 ноември 1977 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

815.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА САПУНИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за сапуни, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Калиумов сапун за мачкање — JUS H.E2.015
- 2) Сапун за перење — — — — — JUS H.E2.020
- 3) Сапун за перење со додатоци JUS H.E2.021
- 4) Тоалетен сапун — — — — — JUS H.E2.023
- 5) Тоалетен глицерин-сапун — JUS H.E2.024
- 6) Лесен сапун — — — — — JUS H.E2.025
- 7) Течен сапун — — — — — JUS H.E2.028
- 8) Сапун за бричење — — — — — JUS H.E2.029
- 9) Специјален сапун за перење — JUS H.E2.031
- 10) Медицински сапун — — — — — JUS H.E2.032

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел од овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз сапуните што ќе се произведат, односно увезат почнувајќи од 1 јануари 1978 година.

Член 4

Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

- 1) Калиумов сапун за мачкање JUS H.E2.015
- 2) Сапун за перење — — — — — JUS H.E2.020
- 3) Сапун за перење со додатоци JUS H.E2.021
- 4) Тоалетен сапун — — — — — JUS H.E2.023
- 5) Тоалетен глицерин сапун — JUS H.E2.024
- 6) Лесен сапун — — — — — JUS H.E2.025
- 7) Течен сапун — — — — — JUS H.E2.028
- 8) Сапун за бричење II — — — — — JUS H.E2.029
- 9) Сапун за бричење I — — — — — JUS H.E2.030
- 10) Медицински сапуни — — — — — JUS H.E2.032

донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на производството на средства за чистење и чистење (сапуни и сапуњски прашок) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/62).

Член 5

Југословенските стандарди од член 4 на овој правилник престануваат да важат на 31 декември 1977 година.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 08-13133/1

23 ноември 1977 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод за
стандардизација,
Милаи Крајновиќ, с. р.

816.

Врз основа на член 51 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), во спогодба со сојузниот секретар за народна одбрана, Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА КРЕДИТНИОТ И БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ ШТО СООБРАЗНО СЕ ПРИМЕНУВААТ ВРЗ РАБОТИТЕ НА ВОЕНИОТ СЕРВИС ВО СОСТАВ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Со оваа одлука се утврдува кои одредби од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77) — (во натамошниот текст: Законот), Воениот сервис во состав на Народната банка на Југославија (во натамошниот текст: Воениот сервис) сообразно ги применува врз работите од член 50 став 1 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини.

2. Во смисла на точка 1 од оваа одлука, Воениот сервис сообразно ги применува:

1) одредбите на член 10 став 1 под 6 и 9 од Законот — врз давање гаранции и авали и врз определени работи на платниот промет, во согласност со сојузниот закон;

2) одредбите на чл. 15, 16, 17, 18 и 19 од Законот — врз паричните депозити што потекуваат од:

а) паричните средства по видување на сметките на воените единици и воените установи на Југословенската народна армија, Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена, Заводот за социјално осигурување на воените осигуреници, Дирекцијата за стопанисување со воено-станбениот фонд и нејзините организациони делови и депонираните парични средства од другите корисници на општествени средства што се наменети за вршење на работите од член 50 став 1 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини;

б) паричните средства по видување на сметките на организациите на здружен труд, што се формираат од амортизација на основни средства на капацитети за производство на вооружување и воена опрема по член 4 од Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружен труд и на други корисници на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76);

в) паричните средства што корисниците на општествени средства ги депонираат врз основа на договори по определени работи за потребите на Југословенската народна армија и за други потреби на народната одбрана;

г) паричните средства што воени и граѓански лица на служба во Југословенската народна армија ги депонираат за станбената изградба;

д) паричните средства што се депонираат заради извршување работи според девизниот, стоковниот и нестоковниот план на Сојузниот секретаријат за народна одбрана и депонираните парични средства на организациите на здружен труд, на органите и организациите што девизното работење го вршат преку Воениот сервис;

е) паричните средства што определени капацитети за производство на вооружување и воена опрема и нивните деловни заедници, односно општото здружение, како и други корисници на општествени средства, ги депонираат заради вложување во капацитети за производство на вооружување и воена опрема за потребите на Југословенската народна армија и за други потреби на народната одбрана;

ж) паричните средства што единиците и установите на Југословенската народна армија ги депонираат заради извршување на определени работи на Југословенската народна армија и за други потреби на народната одбрана;

з) одредбите на чл. 22, 23, 24 и 25, член 27 став 1 и чл. 28 и 29 од Законот — врз штедните влогови и работењето преку жиро-сметките и тековните сметки на лицата во активен состав на Југословенската народна армија;

4) одредбите на член 31 и член 32 ст. 1 и 3 од Законот — врз хартиите од вредност што врз основа на сојузен закон се издаваат заради финансирање на потребите на Југословенската народна армија и на други потреби на народната одбрана;

5) одредбите на чл. 33, 35 и 37 од Законот — врз: а) кредитите со кои врз основа на сојузен закон се финансираат потребите на Југословенската народна армија и другите потреби на народната одбрана;

б) кредитите, што се земаат за финансирање на производството за извоз и извозните работи во делот на вооружувањето и воената опрема;

в) другите кредити што се даваат за работите од член 50 став 1 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување во кои работи врз Воениот сервис согласно се применуваат одделни одредби од Законот за банките и за кредитното и банкарското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/73).

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 65
15 јули 1977 година
Белград

Претседател
на советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

817.

Врз основа на член 56 став 2 од Уставот на СФРЈ, Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија, Самоуправната интересна заедница за додаток на деца на Босна и Херцеговина, Сараево, Самоуправната интересна заедница за социјална и детска заштита на Црна Гора, Титоград, Републичкиот фонд за додаток на деца, Загреб, Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата на Македонија, Скопје, Сојузот на заедниците за детска заштита на СР Словенија, Љубљана, Републичката заедница за детска заштита, Белград, Самоуправната интересна заедница за заштита на децата на Војводина, Нови Сад и Покраинската заедница за детска заштита, Приштина, склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ОРГАН ЗА ВРСКА ВО ВРСКА СО ПРАШАЊАТА НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦАТА СПОРЕД КОНВЕНЦИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Со оваа самоуправни спогодба Самоуправната интересна заедница за додаток на деца на Босна и Херцеговина, Сараево, Самоуправната интересна заедница за социјална и детска заштита на Црна Гора, Титоград, Републичкиот фонд за додаток на деца, Загреб, Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата на Македонија, Скопје, Сојузот на заедниците за детска заштита на СР Словенија, Љубљана, Републичката заедница за детска заштита, Белград, Самоуправната интересна заедница за заштита на децата на Војводина, Нови Сад и Покраинската заедница за детска заштита, Приштина (во натамошниот текст: заедниците) му го доверуваат на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија (во натамошниот текст: Сојузот на заедниците) вршењето на работите на орган за врска според конвенциите за социјалното осигурување, во делот што се однесува на додатокот на деца.

Член 2

Во својство на орган за врска, во смисла на член 1 од оваа самоуправни спогодба, Сојузот на заедниците ќе ги врши следните работи за заедниците:

— Ќе подготвува и организира состаноци со странски органи за врска заради спроведување на конвенциите за социјалното осигурување;

— Ќе ги разработува заклучоците донесени на состаноците со странски органи за врска и ќе дава упатства и објасненија за работата врз спроведување на тие заклучоци;

— Ќе подготвува и склучува посебни спогодби во врска со спроведувањето на конвенциите за социјалното осигурување и ќе дава упатства и објасненија за работа врз нивното спроведување;

— Ќе ги утврдува, заедно со странскиот орган за врска, текстовите на обрасците потребни во постапката за остварување на одделни права според конвенциите за социјалното осигурување и ќе дава упатства и објасненија за нивната употреба;

— Ќе решава начелни и спорни прашања настанати во врска со применувањето на одделни одредби од конвенциите за социјалното осигурување, заедно со надлежните југословенски органи, организации, заедници и со странските органи за врска;

— Ќе учествува во постапката за давање правна помош на странски орган за врска на начинот предвиден со конвенцијата за социјалното осигурување;

— Ќе учествува во постапката за остварување на правата на заинтересираните лица според националното законодавство со применување на соодветните одредби од конвенцијата за социјалното осигурување, а по барања примени од заедниците и од други југословенски органи, дипломатски и конзуларни претставништва на Југославија во странство, од странски органи за врска и од поединци, како и ќе ги обработува, односно ќе им ги отстапува барањата на надлежните заедници и други југословенски органи и организации или на странските органи;

— Ќе врши работи во врска со учествување на заедниците во склучувањето на нови и во измена и дополнување на важечките конвенции за социјалното осигурување, и во врска со тоа ќе ги обработува и усогласува предлозите и мислењата на заедниците, односно на други органи и организации;

— Ќе учествува во преговори за склучување, односно за измена и дополнување на конвенциите за социјалното осигурување и ќе дава потребни упатства и објасненија за применувањето на тие конвенции;

— Ќе го следи и анализира спроведувањето на конвенциите за социјалното осигурување, ќе им дава стручна помош на службите на заедниците за спроведување на конвенциите за социјалното осигурување и ќе одржува стручни состаноци и советувања;

— Ќе предлага определени мерки заради подобрување на положбата и информирањето на југословенските граѓани и нивните семејства за правата и за постапката за остварување на правата во врска со додатокот на децата;

— Ќе ги следи промените во југословенските и странските прописи за додатокот на деца, како и во конвенциите за социјалното осигурување што ги склучуваат странските земји, а посебно земјите со кои Југославија има склучени конвенции за социјалното осигурување;

— Ќе изработува прикази и ќе врши преводи на публикации и други материјали, што се однесуваат на додатокот на деца.

Член 3

Во вршењето на работите на орган за врска, Сојузот на заедниците соработува со заедниците, а особено во подготвувањето на состаноци со странскиот орган за врска, во утврдувањето на ставовите по одделни прашања, во спроведувањето на конвенциите за социјалното осигурување и на заклучоците на органот за врска и во разгледувањето на други прашања.

Член 4

Заради вршење на работите на орган за врска, заедниците му обезбедуваат на Сојузот на заедниците соодветни прописи, документација, информации и други потребни материјали, и учествуваат во работата на органот за врска.

Член 5

Одржувањето на состаноци на Сојузот на заедниците во својство на орган за врска и странските органи за врска и учеството на одделни заедници на тие состаноци во работа на органот за врска го утврдуваат со посебна програма Сојузот на заедниците и координациониот одбор на заедниците.

Сојузот на заедниците, односно координациониот одбор на заедниците може да предложи одржување на состанок на органот за врска и вон од програмата, ако постои оправдана потреба од тоа.

Член 6

Сите трошоци потребни за вршењето на работите на Сојузот на заедниците во својство на орган за

врска и за одржување на состаноци на органот за врска ги поднесуваат заедниците. Во тие трошоци спаѓа и бруто личниот доход на стручниот работник што ќе ги врши тие работи.

Височината на трошоците за вршење на работите на органот за врска се утврдува годишно во финансискиот план на Сојузот на заедниците.

Учеството на одделни заедници во трошоците ги утврдува координациониот одбор на заедниците и за тоа го известува Сојузот на заедниците најдоцна до крајот на март за тековната година.

Обврските на заедниците во смисла на став 3 од овој член се извршуваат до 30 јуни тековната година.

Член 7

Сојузот на заедниците еднаш годишно поднесува до заедниците извештај за работите и задачите, што ги извршило во својство на орган за врска.

Член 8

Секој учесник на оваа самоуправна спогодба може со писмена изјава да ја откаже оваа самоуправна спогодба.

Изјавата дадена во смисла на став 1 од овој член се поднесува до Сојузот на заедниците, кој за тоа ги известува сите учесници на оваа самоуправна спогодба.

Обврските и правата од оваа самоуправна спогодба за учесниците што ќе ја откажат оваа самоуправна спогодба престануваат кон крајот на календарската година во која истекло рокот од 6 месеци од денот на доставувањето на писмената изјава за отказот.

Член 9

Оваа самоуправна спогодба се смета за склучена кога ќе ја потпишат сите овластени претставници на заедниците и на Сојузот на заедниците.

Член 10

Оваа самоуправна спогодба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

28 септември 1977 година

Белград

За Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија, Белград,
д-р **Бојан Шницар**, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за додаток на деца на Босна и Херцеговина, Сараево,

Душан Цвиетиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за социјална и детска заштита на Црна Гора, Титоград,
Боса Вуковиќ, с. р.

За Републичкиот фонд за додаток за деца, Загреб,

Милица Почуча, с. р.

За Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата на Македонија,
Скопје

Цвета Филиповска, с. р.

За Сојузот на заедниците за детска заштита на СР Словенија, Љубљана,
Франц Шкуфца, с. р.

За Републичката заедница за детска заштита, Белград,
Миодраг Борчевиќ, с. р.

За Самоуправната интересна заедница за заштита на децата на Војводина, Нови Сад,
Мирко Јаниќ, с. р.

За Покраинската заедница за детска заштита, Приштина,
Раде Радевиќ, с. р.

818.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЧЕЛИЧНИ И ЛЕАНИ КОТЛИ И НИВНА ДОДАТНА ОПРЕМА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 20 мај 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за челични и леани котли и нивна додатна опрема, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат во просек до 9%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2011 од 3 декември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: ТАМ — Марибор, ТТУ — Лабин, „Феромото“ — Марибор и „Радијатор“ — Зрењанин.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 16 купувачи — потрошувачи потписници на Спогодбата.

819.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МАШИНСКИ РЕЗНИ АЛАТ, ДИЈАМАНТСКИ, ПНЕВМАТСКИ И РАЧЕН ЕЛЕКТРИЧЕН АЛАТ И ПРИБОР И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТОЈ АЛАТ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 20 јули 1977 година

склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за машински резви алат, дијамантски, пневматски и рачен електричен алат и прибор и резервни делови за тој алат, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2699 од 3 декември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 12 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 24 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

820.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА ГРАДЕЖНАТА СТОЛАРИЈА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 22 април 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за производите на градежната столарија, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, во просек до 7,5%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1466 од 3 декември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 29 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 46 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

821.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА АВТО-КАМП ПРИКОЛКИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 3 април 1977 година

склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за авто-кампи приколки, со тоа што производителската организација на здружен труд да може своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголеми за 7%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го продаваат, односно купуваат по цената и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1527 од 5 декември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Брако“ — Титов Велес.

Претставници на купувачите — потрошувачи: „Автотехна“ — Љубљана, „Пољоопскрба“ — Загреб, „Емона“ — Љубљана, „Ловац“ — Белград, „Бродоимпекс“ — Белград и „Аутомакедонија“ — Скопје.

822.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОПРЕМА ЗА ГОЛЕМИ КУЈНИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТАА ОПРЕМА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 24 декември 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за опрема за големи кујни и резервни делови за таа опрема, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 8%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 403 од 5 декември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Раде Кончар“ — Загреб, ИГО — Љубљана, „Ковина-строј“ — Гросупле и „Југострој“ — Белград.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 34 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

823.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА АЗОТ-НА КИСЕЛИНА 98%

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 15 јули 1977 година

склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечената цена за азотна киселина 98%, со тоа што производителската организација на здружен труд да може својата затечена продажна цена, при постојните услови на продажбата, да ја зголеми така што највисоката продажна цена да изнесува 3.500 динари за една тона.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го продаваат, односно купуваат по цената и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3313 од 3 декември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Азот“ — Горажде.

Претставници на купувачите — потрошувачи: „Милан Благојевиќ“ — Лучани, „Зорка“ — Шабаци, „Слободан Принцип“ — Сельо — Витез и „РТБ“ — Бор.

824.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНАТА ЦЕНА ЗА АМОНИУМ НИТРАТ 34,5% N — ТЕХНИЧКИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 24 август 1977 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечената цена за амониум нитрат 34,5 N — технички, со тоа што производителската организација на здружен труд да може својата затечена продажна цена, при постојните услови на продажбата, да ја зголеми така што највисоката продажна цена да изнесува 3.110 динари за една тона.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го продаваат, односно купуваат по цената и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3162 од 3 декември 1977 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: „Азот“ — Горажде.

Претставници на купувачите — потрошувачи: „Милоје Закиќ“ — Крушевац, „Камник“ — Камник и „Витезит“ — Витез.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 43а од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72, 21/74, 24/76, 48/76 и 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот комитет за општествено планирање Златко Ренду-

лиќ, генерал-потполковник на ЈНА, а за член на тој Комитет се назначува Анте Дамиќ, генерал-потполковник, началник на Петтата управа на Генералштабот на ЈНА.

Е. п. бр. 935

24 ноември 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Д-р Берислав Шефер, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од Сојузните органи

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Драговиќ Новице Миодрог, Поп-Антоска Алексе Христина;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ђорђевиќ Живојина Мутимир, Вајнбергер Мирка Мира;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Балабан Милана Војислав, Јанкеќиќ Николе Милутина, Кончар Стевана Десанка, Обреќт Јожефа Штефан, Поповиќ Гроздена Милијан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Мићановиќ Чедомира Душанка, Перовиќ-Мицељ Стевана Марија;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бојковиќ-Томљеновиќ Анте Марија, Босиќ Бранислава Ђежидар, Клишаниќ Тихомира Наталија,

Комљеновиќ-Бркиќ Илије Даница, Марковиќ Здравка Александар, Нешковиќ Вењамина Никола, Павлак Карла Хилда, Ристиќ Мите Василије, Секулиќ Миодрaга Ђорђе, Стаиќ Жива Анђелка, Стевановиќ Вукосава Божидар, Вукићевиќ-Лопичиќ Ђуре Милица;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Јевтиќ Добросава Олга, Петровиќ Тодора Невенка, Плетикосиќ-Мојсиловиќ Живка Бранка, Сулејмани Ализата Азис;

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Стипаничиќ Ивана Владимир, Шумоња Илије Миле;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бањина Тодора Ђетко, Крашовец Стјепана Ивица;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бариловиќ Мирка Рудолф, Дувњак Јуре Анте, Јосиповиќ Ивана Фрањо, Јуриќ Петра Ловро, Корманиќ Јосипа Јанко, Печник Алојза Људевит, Пиљек Ивана Стјепан, Сертиќ Марка Мирко, Смиљаниќ Марка Јанко, Станивукковиќ Јоце Милан, Штрој Ловре Винко, Влашиќ Мате Марко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Королија Стевана Рајко, Куниќ Матије Ђуро, Павлењак Петра Петар, Петковиќ Валента Вилим, Рупчиќ Фрање Миле, Станиќ Милана Мане, Вундерлих Матије Иван;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Баретиќ Мартина Звонко, Бартолиќ Алексеј Јосип, Бендеља Едуарда Иван, Бишкуп Ивана Јакоб, Борлиниќ Стјепана Винко, Чавала Анте Божо, Драгиќ Симе Владо, Гмаз Јураја Рудолф, Грубачевиќ Михајла Перо, Херцигоња Драгутина Аугуст, Хрупка Јосипа Фрањо, Хуњади Матије Ловро, Јакелиќ

Анте Шиме, Јовиќ Ивана Иван, Кеџман Пантелије Бранко, Копривиќ Вјекослава Стјепан, Ластавец Флоријана Винко, Матиќ Љубомира Јозефина, Матијевиќ Михајла Ђуро, Млинариќ Мирка Иван, Перички Драгутина Славко, Петковиќ Мартина Реко, Поштолка Петра Иван, Пуцак Фрање Томо, Скерлетовиќ Стевана Митар, Соколиќ Драгутина Славко, Шапоња Тире Стеван, Шегота Мије Винко, Шкет Фрање Фрањо, Шкроблин Фрање Стјепан, Швенда Марка Ђуро, Тепеш Вјекослава Теодор, Вукушиќ Стјепана Мија, Заводник Јосипа Анђелко;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Мирковиќ Јакова Ђуро;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Ципек Валента Вид, Ђопиќ Раде Стево, Фондај Павле Мато, Грудич Марка Фрањо, Хорват Имбре Мирко, Јагечиќ Вида Драго, Кукуљевиќ Антуна Јосип, Лукман Лудвиг Лудвиг, Новак Стјепана Ладислав, Петак Стјепана Иван, Писаревиќ Милана Марко, Понграчиќ Мије Антун, Премуш Мије Иван, Сањковиќ Антуна Станислав, Шмитран Драгутина Сава, Шобота Стеве Ђорђе, Шушњар Николе Славко, Вундерлих Матије Мато;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Антолиќ Ивана Иван, Бакек Стјепана Јурај, Биркиќ Анте Јуре, Божичевиќ Јуре Стјепан, Цецелја Ловре Филип, Чулеј Петра Јурај, Додлек Ивана Славко, Дворшчак Винка Стјепан, Фог Јураја Стјепан, Грабушиќ Јосипа Владимир, Грандиќ Ивана Динко, Ханжек Јосипа Иван, Ханжек Јосипа Стјепан, Ходак Миле Јура, Хофман Александра Александар, Јагиќ Виктор Бранко, Јагиќ Фрање Владо, Јамбрешиќ Ивана Јосипа, Карабулка Вечеслава Драго, Келчец Станка Иван, Ковачиќ Јураја Јосип, Ковачиќ Марка Стјепан, Ковачиќ Мирка Стјепан, Лешиковиќ Томе Драго, Лончар-Костанаров Вјекослава Бисерка, Лончариќ Фрање Бранко, Љубиќ Јураја Иван, Малкоч-Ивањко Вирила Зита, Малковиќ Игњатије Душан, Мехиќ Незира Сабрија, Микулчиќ Стјепана Милан, Некиќ Јакова Звонко, Новак Стјепана Божидар, Новак Стјепана Винко, Оловец Јосипа Јосип, Пандек Фрање Славко, Петак Ивана Антун, Рихтер Мије Фрањо, Сечењ Алојза Мирослав, Сикетиќ Милана Драгица, Синковиќ Стјепана Јосип, Шерман Јосипа Валентин, Шкворц Мије Томо, Штампар Матије Винко, Тралиќ Анте Драго, Вугринец Марка Валент, Зорц Мије Петар;

Од СР Словенија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Демшар Павел;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Кожел Јојзе, Видрих Едварда Здравко;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Поленшек Антон;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Поленшек Антон;

Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Јекиќ Михајла Никола;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Грабар Штефана Јанез, Миленковиќ Драгослава Миленко, Штиблијановиќ Стојана Мирјана;

Бр. 27
7 декември 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од Воената пошта 4795, Белград

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Десетар: Родаљевиќ Млађена Миљко;

Војници: Аћимовиќ Радосава Миладин, Бањац Станка Милан, Цупан Иван, Цурк Јанеза Изток, Цвејанов Гавре Војислав, Ђировиќ Драгослава Радован, Џано Хасана Мунир;

Гајиќ Бошка Милорад, Гајиќ Драге Вучен, Гајиќ Косте Бранислав, Граховец Раде Младен, Грејфонер Франца Станислав, Јаковљевиќ М. Слободан, Јанчиќ Трифуна Слаеко, Јапиќијевиќ Радомира Милутин, Јовановиќ Јуке Јован, Кеуп Мартина Мартин, Ковачиќ Иван, Крајци Рудолфа Виктор, Крањец Милана Фрањо, Ленарчиќ Франчишка Роман, Луковиќ Видоја Љубинко, Мандариќ Милана Душан, Марковиќ Вука Миладин, Мицков Стојана Милан, Михајловиќ Ратко, Мијатовиќ Животе Радивоје, Милетиќ Звонимира Ратко, Милошевиќ Николe Сава, Миљковиќ Живорад, Мезгец Ивана Клаудио, Николиќ Радомира Драгољуб, Пајиќ Александра Стеван, Петковски Стеван Бранко, Ранковиќ Милосав, Стаменковиќ Добривоја Божур, Шешум Миленка Мирко, Шетек Николe Жељко, Шкориќ Миленка Жељко, Таглиќ Сабита Ифет, Толоровиќ Тихомира Љубиша, Тучкар Ивана Дамир, Вујевиќ Павла Крешо;

Од Воената пошта 1912, Ниш

— за примерна работа на развивањето на полетот за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ НА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Десетар: Жолe Николe Светко;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Десетар: Шарац Стјепана Звонко;

Разводници: Чопец Ивана Владимир, Делиќ Ивана Живко;

Војници: Башиќ Рудолфа Дарио, Бичанин Дене Ненад, Драгила Иве Звонко, Филиповиќ Звонка Марио, Ибрахимовиќ Атифа Мујо, Ивековиќ Станка Златко, Калабушиќ Узеира Сабит, Куниќ Адема Фикрет, Куреж Франца Векослав, Малеш Јосип Мирослав, Пелемиш Јове Лазо, Раубиќ Ивице Драган, Селеш Јаноша Ладослав, Шакиќ Мухамеда Хамид, Вујиќ Милована Ђуро, Згомбиќ Звонка Звонко, Жмириќ Гојка Жељко;

Од Воената пошта 5573, Скопје

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Десетари: Андриќ Владимира Берислав, Чосиќ Слободана Љубомир, Јанковиќ Живорада Драган, Окорен Ивана Јоже, Палибрк Спасоја Стојан, Раденковиќ Момира Саво, Вогљи Хиљми Фљамур;

Разводници: Гавриловиќ Боривоја Мирослав, Кременовиќ Драгана Винко, Спасовиќ Јована Мињајло, Степиќ Јосипа Звонко, Тешановиќ Младена Душан;

Војници: Драговиќ Рајка Светислав, Ђорђевиќ Добрич Борисав, Грујичиќ Веселина Бранислав, Марковиќ Миладина Никола, Павловиќ Јуре Анто, Прглиќ Николе Никола, Звер Штефана Штефан;

Од Воената пошта 7250, Загреб

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Десетари: Дујмиќ Фране Томо, Илијевиќ Томислава Стеван, Јовановиќ Миливоја Милорад, Јовановиќ Радула Новак, Кајзер Драге Драго, Клисиќ Саве Милан, Рашиќ Драгослава Драгиша, Стојановиќ Душана Александар, Шкарек Ферде Ото, Тасевски Јордана Јордан;

Разводник: Ивковиќ Живорада Радиша;

Војници: Циндриќ Ивице Драган, Илиќ Раде Срѓан;

Од Воената пошта 8115, Земун

— за примерна работа на развивањето на полето за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ НА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Десетари: Јеремиќ Миливоја Драгиша, Лониќ Шерифа Осман;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Десетари: Јурковски Ристе Исо, Виолиќ Нике Перо;

Разводници: Јовичиќ Димитрија Добро, Лазаровски Тодора Дончо, Лилиќ Петра Драгољуб, Пољиќ Кадре Исмет;

Војници: Балинт Иштвана Имре, Богојевски Јонча Благојче, Дворшчак Јосипа Мирко, Двизац Ејуба Ведат, Феризовиќ Расима Јован, Герзиќ Садиша Есад, Јанковиќ Радована Драго, Кариќ Рашима Емир, Марчетиќ Васе Миодраг, Мијановиќ Мује Абдурахман, Мулалиќ Емина Сенаид, Мутиќ Ковиље Слободан, Смиљаниќ Остоје Милорад, Тот Ђерфа Силвестар, Томашевиќ Томе Васо;

Од Воената пошта 2939, Титоград

— за примерна работа на развивањето на полето за остварување на поставените задачи, како и за покажување на старешински и војнички особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛ НА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Војник: Протиќ Јована Небојша;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Десетари: Антоновиќ Тадије Иван, Чаушевиќ Емина Адем, Чех Ференца Ференц, Делиќ Милорада Веселин, Дробњак Драгана Светислав, Грбеша Марка Драгутин, Грмашкоски Злате Ацо, Јаничијевиќ Милоја Радосав, Јанковиќ Властимира Славољуб, Јотановиќ Ратка Милош, Јовиќ Жарка Јован, Јуришиќ Јанеза Јанез, Кувач Славка Ненад, Поточник Феликса Макс, Радовиќ Момчила Миодраг, Ристиќ Миливоја Душко, Родиќ Стеве Милорад, Шаламунец Винка Иван, Вербошт Михаила Јанез, Вукићевиќ Миливоја Драго, Загорац Илије Мирко;

Војници: Алимановиќ Селима Хазим, Буха Виде Војислав, Бунчевски Глигора Борис, Човиќ Јозе Мато, Дервиќ Зејака Есад, Флориќ Глигорија Чедомир, Франчиќ Рудолфа Рудолф, Јанков Данила Родољуб, Јеремиќ Живорада Драган, Камчев Методије Спасо, Колоски Мире Никола, Лучиќ Радоја Драгољуб, Мијатовиќ Јована Петар, Пејак Стевана Сава, Певец Јанеза Јоже, Садиковиќ Авдије Фаик, Сењановиќ Бориса Бојан, Сос Фране Тихомир, Совтиќ Александра Љубиша, Таневски Страшила Петар, Вукшиќ Стеве Даворин;

Од Воената пошта 9922, Белград

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Разводници: Барбариќ Мартина Жарко, Стевиќ Миломира Милован;

Војник: Станковски Санде Димче.

Бр. 64

9 мај 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Србија

— по повод на дваесет и петгодишнината на работата, а за особени заслуги во здравствената заштита на населението и за значаен придонес кон развојот на здравствената служба и медицинските кадри

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Клиничко-болнички центар „Дедиње“ — ООУР
Клиничка болница „Др Драгиша Мишовиќ“;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Клајн Артура др Владислав, Плећаш Илије др Богдан.

Бр. 69
11 мај 1977 година
Белград

Претседател
на Републиката
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
794. Одлука за утврдување на највисоките функции во определени општествено-политички организации, од чие вршење произлегуваат правата предвидени со Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата — — — —	2033
795. Одлука за времето поминато во вршењето на општествено политички функции и на раководни положби во Југословенската народна армија, кое се засметува при определувањето на рокот до кој делегатите во Собранието на СФРЈ и функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата ја продолжуваат работата во Собранието на СФРЈ — — — —	2033
796. Одлука за усогласување на надоместот на личниот доход на делегатите во Собранието на СФРЈ со просечниот пораст на личните доходи на вработените во стопанството на СФРЈ во 1977 година — — — —	2034
797. Одлука за усогласување на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ со просечниот пораст на личните доходи на вработените во стопанството на СФРЈ во 1977 година — — — —	2035
798. Уредба за начинот и условите под кои корисниците на општествени средства можат кај Службата на општественото книговодство да отвораат и укинуваат сметки — — — —	2035
799. Одлука за условите и начинот на издавање дозволи за извоз и увоз на стоки во 1978 година — — — —	2038
800. Одлука за условите за давање овластување на банките за вршење работи на платниот промет со странство и кредитни работи со странство и за вршење девизно-валутни работи во Југославија — — — —	2039
801. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за основите и мерилата за определување на личните доходи на функционерите што ги именува или назначува Сојузниот извршен совет — — — —	2040
802. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Il Piccolo“ — — — —	2041
803. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Südost Tagespost“ — — — —	2041
804. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Paris Match“ — — — —	2041
805. Правилник за пописот (инвентарисувањето) на средствата и на инвентарите на средствата — — — —	2041
806. Правилник за начинот на дезинфекција на превозните средства со кои се превозуваат пратки на животни, животински производи, животински суровини и животински отпадоци — — — —	2046
807. Правилник за содржината и обликот на службената легитимација на работниците што вршат работи на контрола на мерилата и надзор над исправноста и употребата на мерилата и за водењето евиденција за издадените службени легитимации — — — —	2050
808. Правилник за дополненија на Правилникот за квалитетот на маста и маслото од растително потекло, маргаринот, мајонезот, шеќерот и другите сахариди, слаткарските производи, медот, какао-производите и производите слични на чоколада — — — —	2052
809. Правилник за југословенските стандарди за свитливи вентилациони цевки — — — —	2053
810. Правилник за југословенските стандарди за електромеханички составни делови за електронски уреди — — — —	2053
811. Правилник за југословенските стандарди за спојување на радијаторски членови — — — —	2054
812. Правилник за југословенските стандарди за цинк и легури на цинк — — — —	2054
813. Правилник за југословенските стандарди за бакар и бакарни легури — — — —	2055
814. Правилник за југословенскиот стандард за секундарни суровини — — — —	2055
815. Правилник за југословенските стандарди за сапуни — — — —	2055
816. Одлука за утврдување на одредбите од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем што сообразно се применуваат врз работите на Воениот сервис во состав на Народната банка на Југославија — — — —	2056
817. Самоуправна спогодба за вршење на работите на орган за врска во врска со прашањата на додатокот на децата според конвенциите за социјалното осигурување — — — —	2057
818. Спогодба за промена на затечените цени за челични и леани котли и нивна додато-на опрема — — — —	2058
819. Спогодба за промена на затечените цени за машински резни алат, дијамантски, пневматски и рачен електричен алат и прибор и резервни делови за тој алат — — — —	2058
820. Спогодба за промена на затечените цени за производите на градежната столарија — — — —	2059
821. Спогодба за промена на затечените цени за авто-камп приколки — — — —	2059
822. Спогодба за промена на затечените цени за опрема за големи кујни и резервни делови за таа опрема — — — —	2059
823. Спогодба за промена на затечената цена за азотна киселина 98% — — — —	2059
824. Спогодба за промена на затечената цена за амониум нитрат 34,5% N — технички — — — —	2060
Назначувања и разрешувања — — — —	2060
Одликувања — — — —	2060